



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламаци 15 дена.

Понеделник, 19 февруари 1996
Скопје
Број 9

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

155.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВ- НОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 1996 година.

Број 08-625/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93 и 9/94) членот 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се основа јавното обвинителство, се уредува неговата организација и надлежност, се определуваат подрачјата и седиштата на јавното обвинителство и се утврдуваат условите и постапката за именување и разрешување на јавните обвинители, и замениците јавни обвинители“.

Член 2

Во членот 4 ставот 3 се менува и гласи:

„Јавното обвинителство се организира според принципот на хиерархија и субординација“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Владата на Република Македонија го определува бројот на замениците јавни обвинители во јавното обвинителство по предлог на министерот за правда, а по претходно позитивно мислење од јавниот обвинител на Република Македонија“.

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Собранието на Република Македонија по предлог на Владата на Република Македонија, го именува и

разрешува јавниот обвинител на Република Македонија за време од шест години, и може да биде повторно именуван.

Замениците на јавниот обвинител на Република Македонија, јавните обвинители на вишите јавни обвинителства и основните јавни обвинителства и замениците на вишите јавни обвинители и на основните јавни обвинители ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија по предлог на Владата на Република Македонија, а по претходно позитивно мислење на јавниот обвинител на Република Македонија, за време од шест години, и можат да бидат повторно именувани.“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Јавното обвинителство преку печатот и другите средства за информирање ја известува јавноста за состојбата на криминалитетот и за другите појави од општо значење забележани во неговата работа.

Јавното обвинителство може да ја информира јавноста за одделни случаи по кои постапува“.

Член 5

Во членот 8 зборовите: „јавните обвинителства“ се заменуваат со зборовите „јавното обвинителство“, зборот „нивните“ се заменува со зборот „неговите“, а зборот „соработуваат“ се заменува со зборот „соработува“.

Член 6

Во членот 9 став 3 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „од своето подрачје“.

Член 7

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

Член 10-а

За давањето на задолжителните упатства на основните јавни обвинители од своето подрачје или за преземањето на кривичното гонење, односно за преземањето на одделни работи од нивната надлежност, вишиот јавен обвинител задолжително го известува јавниот обвинител на Република Македонија.

Јавниот обвинител на Република Македонија може непосредно да дава задолжителни упатства, односно да презема кривично гонење и други дејствија од надлежност на пониските јавни обвинители на целата територија на Република Македонија“.

Член 8

Членот 14 се менува и гласи:

„Јавното обвинителство како единствен државен орган се организира на ниво на основен, виш, односно јавен обвинител на Република Македонија.“

Јавниот обвинител постапува во границите на својата стварна и месна надлежност, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Основниот јавен обвинител постапува пред основниот суд.

Вишиот јавен обвинител постапува пред апелациониот суд.

Јавниот обвинител на Република Македонија постапува пред Врховниот суд на Република Македонија.

Јавниот обвинител постапува и пред други органи и други правни лица на своето подрачје кога за тоа е овластен со закон“.

Член 9

Член 15 се менува и гласи:

„Јавните обвинители и замениците јавни обвинители се грижат за навремено и ефикасно откривање на кривични и други казниви дела и нивните сторители, поднесуваат барање за поведување на кривична постапка и постапка по други казниви дела и во рамките на законот преземаат мерки и активности заради правилно насочување на постапката, покренуваат и застапуваат обвинение, изјавуваат редовни и вонредни правни средства и преземаат и други дејствија определени со закон.

Во процесната, вонпроцесната, извршната, управната и другите постапки јавните обвинители преземаат дејствија за кои се овластени со овој или друг закон“.

Член 10

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи:

„Член 16-а

Пред поведувањето на кривична постапка или во текот на кривичната постапка што е поведена по барање на јавниот обвинител, јавниот обвинител може да побара еден или повеќе инспектори да му бидат ставени на располагање за одреден период.

Јавниот обвинител ќе постапи во смисла на ставот 1 од овој член во случај кога се работи за тешки кривични дела и дела со повеќе извршители или кога тоа го бараат особено оправдани потреби.

Функционерот кој раководи со соодветното министерство или со друг државен орган е должен да се согласи со барањето на јавниот обвинител, времено да го упати инспекторот на работа во јавното обвинителство.

Инспекторот постапува по наложите и упатствата на јавниот обвинител и му е непосредно одговорен за извршување на работите“.

Член 11

Во членот 17 став 2 зборот „обвинителства“ се заменува со зборот „обвинители“, а зборовите „јавното обвинителство“ се заменуваат со зборовите: „јавниот обвинител“.

Член 12

Членот 20 се менува и гласи:

„Јавното обвинителство се установува за подрачја на судот од соодветен степен.

За подрачја на еден или повеќе основни судови се установува основно јавно обвинителство.

За подрачје на апелационен суд се установува вишо јавно обвинителство.

Јавното обвинителство на Република Македонија се основа за целата територија на Република Македонија со седиште во Скопје“.

Член 13

Во членот 21 во точката 22 зборовите: „и Пробиштип“ се бришат, а во точките 1,2 и 3, под б) зборот „Вишиот“ се заменува со зборот „Апелациониот“.

Член 14

Во членот 24 став 2 зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „над пет“, и зборовите: „седум години“ се заменуваат со зборовите: „над девет години“.

Во ставот 3 пред зборовите: „дванаесет години“ се додава зборот „над“.

Член 15

Членот 26 се менува и гласи:

„За јавен обвинител и заменик јавен обвинител не може да биде именувано лице чиј брачен другар или лице во сродство во права линија или во странична линија до втор степен, е јавен обвинител и заменик јавен обвинител во исто или повисоко јавно обвинителство, или во Јавното обвинителство на Република Македонија“.

Член 16

Членот 28 се менува и гласи:

„Јавниот обвинител на Република Македонија за својата работа и за работата на јавното обвинителство одговара пред Собранието на Република Македонија.

Вишиот и основниот јавен обвинител за својата работа одговараат на јавниот обвинител на Република Македонија и на Собранието на Република Македонија.

Заменикот јавен обвинител за својата работа одговара на соодветниот јавен обвинител и на Собранието на Република Македонија“.

Член 17

По членот 30 се додаваат шест нови членови 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 30-д и 30-ѓ, кои гласат:

„Член 30-а

Како посебни права на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители при вршењето на јавнообвинителската функција се сметаат:

– правото да влегуваат и да имаат слободен премин на станиците, аеродромите, пристаништата само со покажување на документите за идентификација;

– правото на службена дозвола за носење на оружје и набавка на соодветна муниција;

– правото на бесплатна употреба на јавен сообраќај, сувоземен или езерски на територијата, односно на подрачјето во кое ја извршуваат јавнообвинителската функција и

– правото на посебна заштита на неговата личност, на семејството и имотот, по негово барање до полицијата во местото на живеење секогаш кога за тоа постојат сериозни причини за негова безбедност.

За посебните права од ставот 1 на овој член, прописи и акти донесува министерот за правда.

Член 30-б

Јавниот обвинител и неговите заменици во врска со вршењето на својата функција не смеат да примаат подароци од странките или лица кои директно, или индиректно имаат интерес во јавнообвинителското постапување.

Член 30-в

Јавниот обвинител и неговите заменици имаат право и обврска на постојано стручно усовршување за време на траењето на функцијата.

Од средствата за работа на јавните обвинителства задолжително се издвојуваат средства за стручно усовршување на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители.

Член 30-г

Јавниот обвинител и неговите заменици кои немаат сопствен стан во седиштето на јавното обвинителство имаат право на користење на соодветен службен стан.

Член 30-д

На јавниот обвинител и на неговите заменици им се издаваат службени легитимации.

Министерот за правда со правилник го пропишува образецот и постапката за издавање и за одземање на службената легитимација.

Член 30-ѓ

Поради природата на работата во јавното обвинителство се организираат дежурства за ефикасно извршување на функцијата.

Распоредот и времетраењето на дежурствата го определува јавниот обвинител на соодветното јавно обвинителство за секој започнат месец.

За извршеното дежурство се плаќа надоместок.

Со акт на министерот за правда се утврдува висината на надоместокот за дежурствата.

Член 18

Во членот 31 став 1 во точката 6 по зборот „Македонија“ се става записка и се додаваат зборовите: „на предлог на јавниот обвинител на Република Македонија“.

Член 19

Во членот 32 став 1 по зборовите: „јавниот обвинител“ се додаваат зборовите: „на Република Македонија“, а зборовите: „односно заменик јавен обвинител“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Владата на Република Македонија покренува постапка за разрешување на основен и виш јавен обвинител и заменик јавен обвинител кога ќе се утврди дека е исполнет некој од основите за нивно разрешување“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 20

Насловот на главата IV се менува и гласи:

„Секретар, самостојни советници, советници, стручни соработници, приправници и други работници“.

Член 21

Во членот 38 во вториот ред пред зборовите: „стручни соработници“ се додаваат зборовите: „секретар, самостојни советници, советници“.

Член 22

По членот 38 се додаваат три нови членови 38-а, 38-б и 38-в, кои гласат:

Член 38-а

Во јавното обвинителство во кое има повеќе од седум заменици јавни обвинители има секретар.

Секретарот во јавното обвинителство му помага на јавниот обвинител во вршењето на работата од јавно-обвинителската управа.

Секретар може да биде дипломиран правник кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во државен орган со положен правосуден испит.

Секретар на Јавното обвинителство на Република Македонија може да биде лице кое ги исполнува условите од став 3 на овој член со над седум години практика на правни работи по полагањето на испитот.

Член 38-б

Самостоен советник во основно и вишо обвинителство, може да биде дипломиран правник кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во државен орган со положен правосуден испит и да има три години практика на правни работи по полагањето на испитот.

Во Јавното обвинителство на Република Македонија, самостоен советник може да биде лице кое ги исполнува условите од став 1 на овој член и да има над седум години практика на правни работи по полагањето на испитот.

Член 38-в

Советник во основно и вишо јавно обвинителство, може да биде дипломиран правник кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во државен орган со положен правосуден испит и да има две години практика на правни работи по полагањето на испитот.

Во Јавното обвинителство на Република Македонија, советник може да биде лице кое ги исполнува условите од став 1 на овој член и да има над пет години практика на правни работи по полагањето на испитот“.

Член 23

Во членот 39 зборовите: „две години“ се бришат.

Член 24

Во членот 41 ставот 2 се брише.

Член 25

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на платите и другите надоместоци на вработените во јавните обвинителства се определува со закон“.

Член 26

Во членот 45 став 1 зборовите: „1 јуни 1994“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 1996“.

Член 27

По членот 46 се додава нов член 46-а кој гласи:

Член 46-а

На јавните обвинители, односно заменици јавни обвинители на досегашните јавни обвинителства кои нема да бидат именувани за јавни обвинители односно заменици јавни обвинители според одредбите на Законот за јавното обвинителство, ќе им се исплатува надоместокот за плата во рок од една година, ако во тој рок не започнат со работа на друго работно место или не остварат право на старосна пензија.

Јавните обвинители, односно замениците јавни обвинители кои нема да бидат повторно именувани од денот на престанување на нивната функција, на кои им недостигаат најмногу 12 месеци стаж на осигурување за исполнување на право на полна старосна пензија, имаат право на плата која би им припаѓала за вршењето на функцијата, ако не започнале со работа на друго работно место или не оствариле право на полна старосна пензија.

За времето од став 2 на овој член, јавниот обвинител односно заменик јавен обвинител кој не е повторно именуван, на повик на јавниот обвинител ќе врши работи од делокругот на самостоен советник во јавното обвинителство во кое ја вршел функцијата.

На јавниот обвинител, односно заменик јавен обвинител од ставот 3 на овој член кој ќе одбие да ги врши работите од делокругот на самостоен советник или тие работи ги врши несовесно, му престанува работниот однос“.

Член 28

Во членот 47 во ставовите 1 и 2 зборовите: „31 мај 1994 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1996 година“.

Член 29

Во членот 51 зборовите: „1 јуни 1994 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 1996 година“.

Член 30

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавното обвинителство.

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

156.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 1996 година.

Број 08-594/1
8 февруари 1996 година
Скопје
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андоров, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92), во членот 47 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Малолетните деца имаат право да одржуваат непосредни контакти со родителите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кого му е одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши родителското право“.

Член 2

Во членот 79 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Во случај кога не се остварува правото на малолетното дете да одржува непосредни контакти со родителите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кого му е одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши родителското право, Центарот за социјална работа, донесува решение за начинот на одржување на непосредните контакти.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

157.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Исмаил Мемед Ташкин од с. Бујут-Исмаилче – Република Турција.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се заменува со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Живорад Живко Трајковиќ од Скопје, во траење од 1 месец,
2. Томислав Ѓорѓи Спасев од Битола, во траење од 3 месеци,
3. Азери Адем Мамер од Скопје, во траење од 3 месеци,
4. Стојмир Борисав Ѓорѓиоски од Кичево, во траење од 4 месеци.

III

Делумно се ослободи од натамошно извршување на изречената мерка за безбедност – протерување на странец од Републиката на осуденото лице:

1. Спасе Цветко Темелко од с. Пустец – Република Албанија во траење од 1 година.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Абедин Месут Имери од с. Боговиње, во траење од 1 година,
2. Муса Селим Зејнели од Тетово, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-105
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

158.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Живко Кондев, се именува за шеф на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-116
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

159.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Љубен Арнаудоски, се именува за секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-117
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

160.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА

I

Снежана Османли, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-118
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

161.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАДВОРЕШНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА И ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

I

Ахил Тунтев, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија за надворешно-политички прашања и односи со странство.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-119
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

162.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I

Димитар Николовски, се именува за секретар на Советот за безбедност.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-120
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

163.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО КАБИНЕТОТ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

I

Слободан Акимовски, се именува за советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-121
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

164.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА
ЗА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ**

I

Евица Лазарова, се именува за секретар на Комисијата за претставки и жалби.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-122
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

165.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА
ЗА ПОМИЛУВАЊА**

I

Василка Јурукоска, се именува за секретар на Комисијата за помилувања.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-170 од 14.2.1992 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-123
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

166.

Врз основа на член 16 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА
СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМО-
НИЈА – СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОВО-
ДЕН ОРГАН**

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Македонската филхармонија – Скопје, со која за рабоводен орган на Филхармонијата е именуван

м-р Васил Атанасов, академски музичар за обоа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-596/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

167.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Скопје, се избираат:

Борка Кишманова, доктор по медицина, советник на министерот за здравство,
проф. д-р Стојан Богданов, Гинеколошка клиника – Скопје,

Елена Јанчева, дипл. економист, вработена во Фондот за здравствено осигурување – Подрачна служба – Скопје и

Иван Робев, доктор по медицина, директор на Студентската поликлиника – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-597/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

168.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – РЕСЕН

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Ресен, се избираат:

Насип Бекири, претседател на ИО на СО Ресен,
Елизабета Доновска, дипл. економист, вработена во АД „Агроплод“ – Ресен,

Лидија Божиновска, дипл. правник во ЈП за деловен и станбен простор – Ресен и

Дорче Беличовски, пензионер од с. Подмочани – Ресен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-598/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

169.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – КРУШЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Крушево, се избираат:

Лефкија Гажовска, дипл. технолог во „Илинденка“ – Крушево,

Кочо Горѓиоски, судија на Општинскиот суд – Крушево,

Сотир Лазески, судски вештак во пензија и
Мина Миленковска, дипл. правник од Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-599/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

170.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – РАДОВИШ

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Радовиш, се избираат:

Васил Ристов, инж. агроном, заменик директор во АД „Јака“ – Радовиш,

Душко Чамински, референт во МЗ на општина Радовиш,

Влатко Гаврилов, електроинженер, технички директор во „Бучим“ – Радовиш и

Глигор Петров, раководител во Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-600/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

171.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – НЕГОТИНО

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом Неготино, се избираат:

Атанас Тодоров, правник, секретар во Специјалниот завод – Демир Капија,

Ристо Кулаков, дипл. економист, финансиски директор во ПК за каблови – Неготино,

Ангел Димов, инж. агроном, шеф на Комерција во ф-ка за преработка на зеленчук и овошје – Неготино и

Ленче Витанова, дипл. економист, раководител во Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-601/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

172.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Здравствената станица „Железара“ – Скопје, се избираат:

д-р Лидија Тасевска, директор на Катлановска бања,
Анка Георгиевска, помошник на министерот за здравство,

Борчо Дескоски, дипл. маш. инж. вработен во „Иднина-пром“ – Скопје и

Кире Сивески, дипл. правник во ЗОИЛ „Македонија“ Централ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-602/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

173.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР – КАВАДАРЦИ**

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Кавадарци, се избираат:

Томе Ташев, директор на „Електродистрибуција“ – Кавадарци,

Свонко Каров, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Иван Чемерски, раководител во Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Кавадарци и
Свонко Трифунов, дипл. маш. инж. во АД „Маклетрол“ – Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-603/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

174.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР – ГОСТИВАР**

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Гостивар, се избираат:

Десо Матевски, одборник во СО Гостивар,

Сергеније Гегоски, дипл. економист директор на АД за осигурување и реосигурување „Македонија“ – Филијала Гостивар,

Дилавер Зулфикари, директор на ТА „Евротурс“ – Гостивар и

Целил Тахири, дипл. економист началник на Одделението за царински тарифи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-604/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

175.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР – ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Титов Велес, се избираат:

Борис Гичев, генерален директор на АД „Злетово“ – Титов Велес,

Димче Јанушев, генерален директор на „Транс-Велес“ – Титов Велес,

Јордан Николовски, директор на Керамичка индустрија „Киро Кучук“ – Титов Велес и

Милчо Трајков, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-605/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

176.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР – СТРУГА**

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Струга, се избираат:

м-р Ненад Поповски, помошник на Министерот за здравство,

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Димче Ашталкоски, дипл. правник, управник на Општинскиот затвор во Струга и

Мерсим Положани, вработен во Министерството за труд и социјална политика ПЕ Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-606/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

177.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за нефрологија-Струга, се избираат:

Прим. Томе Луданов, доктор по медицина, специјалист интернист во Медицинскиот центар Охрид,

Мирјана Миткова, доктор по медицина, специјалист интернист во Медицинскиот центар – Охрид,

Михајло Анастасиевски, дипл. економист, директор на хотелите – „Силекс“ и

Мира Милеска, дипл. економист, вработена во Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-607/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

178.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА – ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Специјалната детска болница – Охрид, се избираат:

Петко Чадиловски, доктор по медицина, директор на Здравствениот дом – Скопје,

прим. Милутин Дукоски, доктор по медицина, Клиника за детски болести – Скопје,

Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Благоја Силјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-608/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

179.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО-ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „МИНЕРАЛНИ БАЊИ“ НЕГОРЦИ – ГЕВГЕЛИЈА

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО-Природно лекувалиште „Минерални бањи“ – Негорци – Гевгелија, се избираат:

Петар Узунов, дипл. економист, приватен бизнисмен,

Костанда Бегова, раководител во Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување – Гевгелија,

Миле Савиќ, раководител во Подрачната служба на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување – Гевгелија и

Миле Баламовски, лекар специјалист во Медицинскиот центар – Гевгелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-609/1 Претседател
8 февруари 1996 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

180.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Титов Велес, се избираат:

Јован Гавазов, дипл. економист, директор на Заводот за платен промет ОЕ Титов Велес,

прим. Трајанка Неделкова, доктор по медицина, инфектолог, началник во Медицинскиот центар – Титов Велес,

Благој Горгиев, дипл. правник, раководител во ПЕ на Фондот за здравствено осигурување – Титов Велес и Диме Каровски, дипл. инж. директор на КЕЦ – Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-610/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

181.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – КУМАНОВО

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Куманово, се избираат:

Александар Јакимовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Арсен Арсеновски, дипл. правник секретар на Црвениот крст – Куманово,

Ариф Зендели, директор на ОУ „Фаик Коница“ с. Слупчане – Куманово и

Персида Малинска, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-611/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

182.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – ПРОБИШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Пробиштип, се избираат:

Киро Димитровски, дипл. економист во пензија од Пробиштип,

Благојчо Ангеловски, маш. инж. во ПОС Рудници „Злетово“ – Пробиштип,

Димитар Наумов, ел. инж. во ПОС Рудници „Злетово“ – Пробиштип и

Стојка Ефремова, технички раководител на ПЕ на Фондот за здравствено осигурување – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-612/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

183.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – ПЕХЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Пехчево, се избираат:

Благој Ајтарски, дипл. економист, директор на „Црвена Свезда“ – Пехчево,

Војо Ковачевски, директор на ШС „Рамна Река“ – Пехчево,

Јован Кацарски, директор на ПОС „Напредок“ – Пехчево и

Јован Мустачки, директор на ПО „Универзал“ – Пехчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-613/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

184.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ – БЕРОВО

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Берово, се избираат:

Киро Крамарски, дипл. економист, директор на АД „Алкалоид“ – Берово

Драги Топаловски, секретар на СО Берово,

Јован Тановски, директор на ГП „Пелагонија“ VII градилиште – Берово и

Гоце Здравковски, приватен бизнисмен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-614/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

185.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР – ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Тетово, се избираат:

Целадин Мурати, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Васил Заковски, раководител на ПЕ на Фондот за здравствено осигурување – Тетово и

Ружди Муареми, вработен во Министерството за одбрана ПЕ Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-615/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

186.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Тетово, се избираат:

Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Тихомир Костовски, адвокат од Тетово,
Лиман Куртиши, потпретседател на СО Тетово и
Петар Јованоски, дипл. економист, пензионер.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-616/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

187.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Републичкиот завод за здравствена заштита – Скопје, се избираат:
проф. д-р Стојмир Петров, директор на ООЗТ Институту,

Игнатие Богдановски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

д-р Блаже Николовски, директор на Воената болница и

Ратка Куљан Зографска, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-617/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

188.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Штип, се избираат:

Иван Рамбабов, доктор по медицина, директор на Медицинскиот центар – Штип.

Перо Ангелов, адвокат од Штип,
Никола Камчев, специјалист по трансфузиологија во Медицинскиот центар – Штип и

Васко Златановски, дипл. инж. агр., вработен во Центарот за индивидуално земјоделство.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-618/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

189.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец бр. 1

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациона единица)

година

П О К А Н А

_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____ бр. _____

Се повикувате да се јавите во _____, на ден _____

година во _____ часот, ПОРАДИ _____

Со себе да понесете: _____

НАПОМЕНА: Во случај на спреченост потребно е да
го известите Министерството за внатрешни работи во
рок од 3 дена по приемот на поканата.Неотповикувањето на оваа покана согласно членот 70
од Законот за одбрана, повлекува одговорност со-
гласно членот 124 став 1 точка 2 од истоимениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕН РАБОТНИК

П О Т В Р Д А

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец бр. 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациона единица)

година

П О К А Н А
за мобилизација_____, роден на _____ г.
(име, татково име, презиме)

со живеалиште во _____, ул. _____ бр. _____

домашен телефон _____, вработен во _____

_____, телефон на работа _____

Се повикувате ВЕДНАШ да се јавите во _____

Со себе да понесете: _____

НАПОМЕНА: Неотповикувањето на оваа покана со-
гласно членот 70 од Законот за одбрана, повлекува
одговорност согласно членот 124 став 1 точка 2 од исто-
имениот закон.

М.П.

ОВЛАСТЕН РАБОТНИК

П О Т В Р Д А

Јас _____ потврдувам
(име, татково име, презиме)

дека на ден _____ година,

во _____ часот, примив покана за мобилизација/
за _____

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ

ПРИМИЛ

191.

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за заштита на
растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат
целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 74/89 и „Слу-
жбен весник на РМ“, бр. 83/92), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесуваЛ И С Т И
НА КАРАНТИНСКИ И ЕКОНОМСКИ ШТЕТНИ
РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИЛ И С Т А
КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И
ШТЕТНИЦИ ШТО НЕ СЕ УТВРДЕНИ НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прокариоти

1. Apricot chlorotic leafroll MLO
2. Citrus greening bacterium
3. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
4. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
5. Elm phloem necrosis MLO
6. Erwinia tracheiphyla
7. Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi
8. Erwinia stewartii
9. Grapevine flavescence doree MLO
10. Palm lethal yellowing MLO

11. Peach X disease MLO
12. Peach phoney bacterium RLO
13. Peach rosette MLO
14. Peach yellows MLO
15. Pear decline² MLO
16. *Pseudomonas caryophylli*
17. *Pseudomonas solanacearum*
18. Strawberry witches broom MLO
19. *Xanthomonas ampelina*
20. *Xanthomonas campestris* pv. *citri*
21. *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*
22. *Xanthomonas campestris* pv. *oryzicola*
23. *Xanthomonas fragariae*
24. *Xanthomonas populi*
25. *Xylella fastidiosa*

Габри

1. *Angiosorus solani*
2. *Apiosporina morbosa*
3. *Atropellis* spp.
4. *Ceratocystis fagacearum* и нејзини вектори
5. *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*
6. *Cercoseptoria pini-densiflorae*
7. *Chrysomyxa arctostaphyli*
8. *Cronartium* spp. (неевропски видови)
9. *Didymella ligulicola*
10. *Guignardia laricina*
11. *Gymnosporangium* spp. (неевропски видови)
12. *Hamasporea longissima*
13. *Inonotus weirii*
14. *Melampsora farlowii*
15. *Melampsora medusae*
16. *Monilinia fructicola*
17. *Mycosphaerella larici-leptolepis*
18. *Mycosphaerella populorum*
19. *Ophiostoma roboris*
20. *Phialophora gregata*
21. *Phoma andina*
22. *Phyllosticta solitaria*
23. *Phytophthora fragariae*
24. *Phytophthora megasperma* f. sp. *glycinea*
25. *Puccinia pittieriana*
26. *Septoria lycopersici* var. *malagutii*.
27. *Tilletia indica*
28. *Trechispora brinkmannii*
29. *Synchytrium endobioticum*

Вируси

1. Apple mosaic virus in *Rubus*
2. Beet leaf curl virus
3. Cherry rasp leaf virus
4. Citrus tristeza virus
5. Peach American mosaic disease
6. Plum American line pattern virus
7. Potato spindle tuber viroid
8. Potato viruses (неевропски)
9. Raspberry leaf curl virus
10. Strawberry latent C disease
11. Tomato ringspot virus

Инсекти

1. *Acleris variana*
2. *Aleurocanthus woglumi*
3. *Amauromyza maculosa*, *Liriomyza huidobrensis* L *sativae*
4. *Anomala orientalis*
5. *Anthonomus grandis*
6. *Anthonomus signatus*
7. *Carpocapsa niponensis*
8. *Conotrachelus nenuphar*
9. *Cydia prunivora*
10. *Diaphlorina citri*
11. *Epitrix tuberis*
12. *Frankliniella occidentalis*
13. *Listronotus bonariensis*
14. *Pissodes* spp. (неевропски видови)
15. *Popillia japonica*
16. *Premnotrypes* spp. (андски видови)
17. *Scolytidae* (неевропски видови)
18. *Spodoptera littoralis*
19. *Spodoptera litura*
20. *Thrips palmi*

21. *Toxoptera citricida*
22. *Thrizia erythrae*
23. Trypetidae (неевропски видови)
24. *Trogoderma granarium*

Нематоди

1. *Aphelenchoides besseyi*
2. *Bursaphelenchus xylophilus* и нејзини вектори
3. *Globodera pallida*
4. *Globodera rostochiensis*
5. *Heterodera glycines*
6. *Nacobbus aberrans*
7. *Radopholus citrophilus*
8. *Radopholus similis*
9. *Xiphinema americanum*

Паразитни цветници

1. *Arceuthobium* spp.
(неевропски видови)

ЛИСТА Б

КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ШТО СЕ УТВРДЕНИ НА ОГРАНИЧЕНО ПОДРАЧЈЕ

Прокаровити

1. *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*
2. *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*

Вируси

1. Инфективна дегенерација на виновата лоза (*Grapevine fanleaf virus*)
2. Вироид на пукање на корката (*Citrus exocortis viroid*)
3. Вирус на тутунот (*Tomato spotted wilt virus*, *Tobacco mosaic virus*, *Tobacco ringspot virus*, *Tobacco necrosis virus*)
4. Вируси на компирот и на други Solanaceae (*Potato virus X*, *Potato virus Y*, *Potato virus A*, *Potato leafroll virus*, *Aucuba virus*, *Tobacco mosaic virus*, *Tomato spotted wilt virus*)
5. Вирус на мозаик на краставицата (*Cucumber mosaic virus*)
6. Вирус на мозаик на луцерката (*Alfalfa mosaic virus*)
7. Вирус на мозаик на смоквата (*Eig mosaic virus*)
8. Вирус на пиперката (*Cucumber mosaic virus*, *Tobacco mosaic virus*, *Alfalfa mosaic virus*)
9. Вирус на завитканост на листот на виновата лоза (*Leafroll virus*).

3. Apple proliferation MLO
4. *Pseudomonas syringae* pv. *plsi*
5. *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli*
6. *Erwinia amylovora*

Вируси

1. Plum pox virus

Габии

1. *Cryphonectria parasitica*
2. *Tilletia contraversa*

Инсекти

1. *Cacoecimorpha pronubana*
2. *Ceratitis capitata*
3. *Epichoristodes acerbella*
4. *Liriomyza trifolii*
5. *Quadraspidiotus perniciosus*

ЛИСТА НА ЕКОНОМСКИ ШТЕТНИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ**Бактерии**

1. *Agrobacterium tumefaciens*
2. *Pseudomonas savastanoi*
3. *Pseudomonas tomato*
4. *Pseudomonas tabaci*
5. *Streptomyces scabies*
6. *Xanthomonas malvacearum*
7. *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*

Габии

1. *Alternaria* spp
2. *Ascochyta* spp
3. *Botrytis cinerea*
4. *Ceratocystis* spp
5. *Cercospora* spp
6. *Claviceps purpurea*
7. *Colletotrichum* spp
8. *Coryneum cardinale*
9. *Cronartium* spp
10. *Dothistroma pini*
11. *Erysiphe* spp
12. *Helminthosporium* spp
13. *Lophodermium pinastri*
14. *Lophodermium seditiosum*
15. *Mycosphaerella* spp
16. *Marssonina brunnea*
17. *Naemaciclus* spp
18. *Nectria* spp
19. *Peronospora* spp.
20. *Phoma* spp
21. *Phomopsis* spp
22. *Phytophthora* spp
23. *Plasmopara* spp
24. *Podosphaera leucotricha*
25. *Pseudoperonospora humuli*
26. *Puccinia* spp
27. *Rhizoctonia solani*
28. *Scleroderma lagerbergii*
29. *Sclerotinia* spp
30. *Septoria* spp
31. *Sphaerotheca pannosa*
32. *Sphaeropsis sapinea*
33. *Taphrina* spp
34. *Tilletia* spp
35. *Uncinula necator*
36. *Ustilago* spp
37. *Venturia* spp
38. *Verticillium* spp.

Паразитни цветници

1. *Cuscuta* spp
2. *Orobancha* spp

Штетници

1. *Aphididae*
2. *Anarsia lineatella*
3. *Argyresthia fundella*
4. *Bothynoderes punctiventris*
5. *Calliptamus italicus*
6. *Ceroplastes rusci*
7. *Contarinia medicaginis*
8. *Dacus oleae*
9. *Dioryctria abietella*
10. *Diprion pini*
11. *Doclostaurus maroccanus*
12. *Doryphora (Leptinotarsa) decemlineata*
13. *Elateridae*
14. *Eriosoma lanigerum*
15. *Eurygaster* spp
16. *Euproctis chrysorrhoea*
17. *Euxoa temera*
18. *Hyphantria cunea*
19. *Icerya purchasi*
20. *Laspeyresia (Carposapsa, Cydia, Grapholitha) spp.*
21. *Leucoma salicis*
22. *Manestra brassicae*
23. *Megastigmus* spp
24. *Melolontha* spp
25. *Neodiprion sertifer*
26. *Operophtera brumata*
27. *Ostrinia (Pyrausta) nubilalis*
28. *Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis*
29. *Phytodecta fornicata*
30. *Pissodes* spp
31. *Porthetria (Lymantria) dispar*
32. *Prays oleae*
33. *Pseudococcus citri*

34. *Psylla* spp
35. *Rhyacionia buoliana*
36. *Resclicella piceae*
37. *Sacchiptanthes* spp.
38. *Scotia segetum*
39. *Scolytidae*
40. *Saperda* spp
41. *Thaumtopoea pityocampa*
42. *Tortrix viridana*
43. *Thrips* spp
44. Штетни глодачи и крлежи во полето
45. Штетни инсекти, крлежи и глодачи во складовите на земјоделски производи.

Нематоди

1. *Anguina tritici*
2. *Aphelenchoides fragariae*
3. *Heterodera schachtii*
4. *Ditylenchus dipsaci*
5. *Meloidogyne* spp.
6. *Xaphinema index*

Со донесувањето на овие листи престанува да важи Листата на карантински и економски штетни растителни болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/90 и 46/91).

МЛО – Организам сличен на микоплазмата
РЛО – Организам сличен на рикетијата

Бр. 10-669/1

6. февруари 1996 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с.р.

192.

Врз основа на член 15 и член 70 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ- НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 45/95) процентот „15“ се заменува со процентот „12“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.03.1996 година.

О.бр.02-15/XLIV-1/96
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

193.

Врз основа на член 17 и член 70 точка 12 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница одржана на 14.02.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИ- ЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА- СМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО I-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГОДИНА

1. Во Одлуката за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во I-то тримесечје од 1996 година („Службен весник на РМ“, бр. 62/95) се вршат следните измени:

а) Во точка 1 процентот 1% се заменува со 2,1%, а процентот 1,6% се заменува со 4,0%.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/XLIV-2/96
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

194.

Врз основа на член 70 точка 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПА- ЗАР НА ПАРИ СО ПОСРЕДСТВО НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа Одлука се утврдуваат начинот и правилата за работа на меѓубанкарскиот пазар на пари со посредство на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народна банка)

2. Пазарот на пари се спроведува во просториите на Народната банка, со нејзино посредување во улога на брокер.

3. Право на учество на меѓубанкарскиот пазар имаат сите банки кои се регистрирани согласно со постоечките прописи.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕ- ЃУБАНКАРСКИОТ ПАЗАР

4. Банката која има намера да учествува во купопродажбата на депозити (пари), на меѓубанкарскиот пазар треба да ја извести Народната банка писмено или телефонски за:

- износот со кој ќе тргува;
- рокот на кој се нудат депозитите;
- каматната стапка со која ќе се тргува (минимална камата за продавање, односно максимална камата за купување на депозити);
- банките со кои не сака да тргува.

Доколку известувањата се доставуваат телефонски истите потребно е да бидат веродостојно потврдени (снимен телефонски разговор).

5. Народна банка е должна да обезбеди тајност на условите понудени од учесниците на меѓубанкарскиот пазар.

6. Народна банка понудите од банките ги прима од 7,00 часот. Добиените понуди за купопродажба ги усогласува најдоцна до 7,45 часот во тековниот ден.

7. Понудите кои ќе останат нереализирани до 7,45 часот, а не се повлечени од страна на банките, како и новите понуди кои ќе пристигнат, ќе се реализираат на меѓубанкарскиот пазар меѓу 12,00 и 13,00 часот.

8. Народна банка ги известува учесниците (банките) на меѓубанкарскиот пазар за остварената купопродажба и условите под кои таа е извршена.

9. За извршената купопродажба банките треба да и достават на Народна банка налози за пренос на парите.

10. Банките кои нема да ги исполнат обврските по основ на тргување на меѓубанкарскиот пазар, ќе бидат исклучени од брокерските услуги на Народна банка.

11. Банките кои извршиле купопродажба на пари директно, без посредување на Народна банка, се должни секојдневно да ја известуваат Народна банка за реализираните трансакции (банки со кои тргувале, продаден или купен износ, камата и рок на доспевање).

12. По потреба Народна банка ќе издаде упатство за примена на оваа одлука.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

О. бр. 02/15/XLIV-3/96
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

195.

Врз основа на член 9 став 2 точка 3а), член 13а и член 70 точка 10а) од Законот за Народна банка на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 29/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница одржана на 14.02.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АУКЦИЈА НА ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа Одлука се утврдуваат начинот и правилата за тргување на аукциите на краткорочни депозити во денари (жирални пари) на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст Народна банка).

Аукциите од став 1 се спроведуваат во просториите на Народна банка.

2. Право на учество на аукциите имаат Народна банка и сите банки кои се регистрирани согласно со постоечките прописи.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИИТЕ

3. Аукциите се спроведуваат на повик на Народна банка.

4. Народна банка и банките можат да учествуваат на аукциите со понуди за продавање депозити и со понуди за купување депозити.

Учеството на Народна банка на аукциите се утврдува во согласност со рамките на утврдената проекција на монетарно-кредитната политика.

5. Народна банка упатува проспект до сите учесници на аукцијата пред нејзиното одржување.

Во проспектот се наведуваат и условите за тргување.

а) Понуди за аукции

6. Банките кои сакаат да учествуваат на аукциите ги доставуваат своите понуди за купување или продавање на депозити до Народна банка до утврдениот рок за доставување.

Народна банка е должна да обезбеди тајност на условите понудени од учесници на аукциите.

Понудите за учество на аукциите, кои ќе бидат испратени писмено, треба да ги содржат следните елементи:

- 1) Ознака дека документот претставува понуда за учество на аукцијата;
- 2) Датум на одржување на аукцијата;
- 3) Назив на учесникот на аукцијата;
- 4) Број на жиро-сметка на учесникот;
- 5) Видот на понудата – купување или продавање на депозити;
- 6) Износ на понудата изразена во денари;
- 7) Каматна стапка на понудата;
- 8) Рокот на кој се продаваат, односно купуваат депозити;

9. Понудата треба да биде доставена од ополномоштено лице на банката учесник на аукцијата.

Банките се должни на Народна банка да и достават список на ополномоштени лица кои ќе можат да ги доставуваат понудите од името на банката.

7. За секоја поединечна аукција банките можат да направат неограничен број понуди. Доколку при едно доставување се направени повеќе понуди, доволно е тоа да ги содржи основните елементи наведени под точките 5), 6), 7) и 8) од точка 6 на оваа Одлука.

8. Примањето понуди за продавање и купување депозити на аукции се врши во согласност со повикот за аукција што го испраќа Народна банка.

Доколку понудите се доставуваат телефонски, потребно е истите да бидат веродостојно потврдени (снимен телефонски разговор).

9. Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени во Одлуката нема да се разгледуваат на аукциите.

б) Спроведување на аукциите

10. Аукциите се спроведуваат по следната постапка:

а) Се проверуваат пристигнатите понуди и се утврдува правото на учество на аукцијата, откако ќе се провери исполнувањето на условите пропишани со оваа одлука.

б) Се распоредуваат понудите за продавање депозити според висината на понудената каматна стапка, по која што банките ги нудат своите депозити за продавање, почнувајќи од најниската каматна стапка;

в) Се распоредуваат понудите за купување депозити, според висината на понудената каматна стапка по која што банките бараат да купат депозити почнувајќи од највисоката каматна стапка.

Доколку се случи повеќе банки да понудат иста каматна стапка било за купување или продавање, Народна банка ќе изврши распределба сразмерно на понудениот износ.

Прифатените понуди за купување и продавање на депозити се реализираат по понудените услови.

11. Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат без последица.

в) Реализирање на прифатените понуди

12. Народна банка го известува секој учесник на аукцијата за резултатот од истата, а преносот на средствата со кои се тргува се врши веднаш.

Доколку банката – продавач веднаш не изврши пренос на продадениот депозит, Народната банка ќе изрече мерка – исклучување на банката од учество на аукциите во определен рок.

13. На денот на достасувањето банките ги враќаат користените депозити, и плаќа камата.

Банките плаќаат затезна камата за износот на депозити кои нема да се вратат на денот на достасување, а Народна банка ќе изрече мерка – исклучување на банката од учество на аукциите во определен рок.

14. За спроведување на оваа одлука Народна банка ќе издаде Упатство како составен дел на оваа одлука.

15. Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето.

16. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведување на аукција на депозити меѓу банките и Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 63/93, 17/94, 22/94, 28/94, 35/94, 45/94 и 31/95).

О. бр. 02/15/XLIV-4/96
14 февруари 1996 година
Скопје
Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Ставоевски, с.р.

196.

Врз основа на член 70 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 26/92, 4/93 и 29/93), и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот план и за билансите на банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 43/95), по претходно прибавено мислење на Министерството за финансии, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Планот на аналитичките сметки во Контниот план на банките и штедилниците што ги пропишува Народна банка на Република Македонија, кое е составен дел на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 51/95), се вршат следните измени и дополнувања:

– сметката 4116 се менува и гласи:

„Краткорочни кредити дадени на институциите на централната државна власт

По својот карактер сметката е активна и на неа имаат право да книжат само банките“.

– сметката 5116 се менува и гласи:

„Долгорочни кредити дадени на институциите на централната државна власт

По својот карактер сметката е активна и на неа имаат право да книжат само банките“.

– сметката 5316 се менува и гласи:

„Долгорочни пласмани во хартии од вредност на институциите на централната државна власт

По својот карактер сметката е активна и на неа имаат право да книжат само банките“.

– сметката 7216 се менува и гласи:

„Девизни сметки на институциите на централната државна власт

По својот карактер сметката е пасивна и на неа имаат право да книжат само банките“.

– сметката 8016 се менува и гласи:

„Жиро сметки на институциите на централната државна власт.

По својот карактер сметката е пасивна и на неа имаат право да книжат Народна банка на Република Македонија и банките“.

По сметката „8148“ се воведува нова сметка „8149“ која гласи:

„Ограничени депозити на јавен сектор за посебни намени.

По својот карактер сметката е пасивна и на неа имаат право да книжат Народна банка на Република Македонија и банките“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XLIV-5/96

14 февруари 1996 год.

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Ставоевски, с.р.

197.

Врз основа на член 9 став 2 точка 2, член 12 став 1 и 2 и член 70 точка 8 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница одржана на 14.02.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АУКЦИЈА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат начинот, условите и роковите за аукциско продавање и купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија во денари и аукција на државни хартии од вредност (во натамошниот текст: аукција)

Аукцијата од став 1 се спроведува во просториите на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка).

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ И ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2. На аукцијата Народна банка продава и купува сопствени благајнички записи и државни хартии од вредност.

Право на учество на аукцијата имаат сите банки, регистрирани согласно со постоечките прописи. Пријавувањето за учество на аукцијата претставува прифаќање на условите од оваа одлука.

На аукцијата банките можат да купуваат, односно продаваат благајнички записи, само од/на Народна банка и да купуваат и продаваат државни хартии од вредност.

3. Аукциите се спроведуваат на повик на Народна банка, во согласност со целите на монетарната политика.

4. Износот на благајничките записи кои Народна банка ќе ги продава и купува на аукцијата го утврдува гувернерот во согласност со Одлуката за издавање на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

5. Износот на државните хартии од вредност кои ќе ги купува и продава Народна банка го утврдува гувернерот во согласност со целите и задачите на монетарната политика.

6. Народна банка упатува проспект до сите учесници на аукцијата во кои се наведени условите за учество на аукцијата.

7. На аукциите се тргува со лотови. Висината на лотовите е внесена во проспектот на Народна банка.

а) Понуда за аукција на благајнички записи и државни хартии од вредност

8. Банките кои сакаат да учествуваат на аукцијата ги испраќаат своите писмени понуди во Народна банка, во согласност со упатениот повик за аукција, во запечатен плик или со шифриран текст, со телекс или телефакс. Доколку известувањата се доставуваат телефонски потребно е истите да бидат веродостојно потврдени (снимен телефонски разговор).

Доставените понуди се неотповикливи.

Пристигнатите понуди се заведуваат во регистарот за пристигнати понуди во кои задолжително се заведуваат името на учесникот, видот на хартијата, датумот и часот на пристигнувањето на понудата.

Се обезбедува тајност на условите понудени од учесниците на аукцијата.

Понудите за учество на аукцијата треба да ги содржат следните елементи:

- 1) Ознака дека документот претставува понуда за учество на аукција;
- 2) Број и датум на одржување на аукцијата;
- 3) Назив на одржување на аукцијата;
- 4) Број на жиро-сметка на учесникот на аукцијата;
- 5) Видот на понудата, купување или продавање на благајнички записи или државни хартии од вредност;
- 6) Износ на понудата изразен во денари;
- 7) Максималната, односно минималната цена, изразена во проценти по кои учесникот купува, односно продава благајнички запис или државна хартија од вредност;
- 8) Рокот на кои се продаваат, односно купуваат благајничките записи, односно државните хартии од вредност.

Понудата за учество на аукцијата треба да биде потпишана од ополномоштено лице на банката – учесник на аукцијата.

Банките се должни до Народна банка да достават список на ополномоштени лица од претходниот став, кои ќе ги потпишуваат понудите или ќе го пријават своето учество телефонски.

б) Ограничување на учество на аукција на благајнички записи или државни хартии од вредност

9. Од аукцијата ќе бидат исклучени банки кај кои претходно се утврдени неуредности или неправилности во работењето.

Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени со оваа одлука и со проспектот за учество нема да се разгледуваат на аукцијата.

в) Спроведување на аукција на благајнички записи и државни хартии од вредност

10. Аукцијата на благајнички записи и државни хартии од вредност се спроведува по следната постапка:

– се проверуваат пристигнатите понуди и се утврдува правото на учество на аукцијата, доколку понудата ги исполнува условите пропишани со оваа одлука и просpektот за учество;

– се класифицираат понудите и тоа:

– за купување благајнички записи и државни хартии од вредност почнувајќи од највисокиот понуден процент на 100 парични единици номинална вредност;

– за продавање благајнички записи и државни хартии од вредност почнувајќи од најнискиот понуден процент на 100 парични единици номинална вредност.

Доколку се случи повеќе банки да понудат иста каматна стапка било за купување или продавање, Народна банка ќе изврши распределба сразмерна на понудениот износ.

11. Секоја банка чија понуда е прифатена на аукцијата ја плаќа онаа цена за купени благајнички записи и државни хартии од вредност што ја навела во понудата.

Народна банка при купување на благајнички записи и државни хартии од вредност ги плаќа оние цени од понудите кои се прифатени.

12. Народна банка го известува секој учесник на аукцијата за резултатот од истата.

г) Рок на достасаност на благајнички записи и државни хартии од вредност

13. Рокот на достасување на купените благајнички записи и државни хартии од вредност на аукцијата го одредува Народна банка.

д) Реализирање на прифатените понуди при продавање на благајнички записи и државни хартии од вредност од страна на Народна банка

14. Банките – учесници на аукцијата се должни да обезбедат средства на денот на продавањето на благајничките записи и државни хартии од вредност за плаќање на купените благајнички записи и државни хартии од вредност на аукцијата.

За купените благајнички записи и државни хартии од вредност, банките вршат уплата истиот ден, по завршување на аукцијата на сметка на Народна банка. Тој ден се смета за датум кога е извршена продажбата на благајничките записи и државните хартии од вредност.

15. Продадените благајнички записи и државни хартии од вредност на аукцијата Народна банка ги евидентира во регистар за продадени благајнички записи и државни хартии од вредност со следните податоци:

- 1) Името на купувачот на благајничкиот запис и државната хартија од вредност;
- 2) Жиро-сметка на купувачот;
- 3) Број на аукцијата;
- 4) Номинален износ на купените благајнички записи, односно државни хартии од вредност;
- 5) Цена по која се купени благајничките записи, односно државни хартии од вредност;
- 6) Рок на достасување на благајничките записи, односно државните хартии од вредност.

ѓ) Реализирање на прифатените понуди при купување на благајнички записи и државни хартии од вредност од страна на Народна банка.

16. За откупените благајнички записи и државни хартии од вредност Народна банка ги уплаќа средствата на жиро-сметка на банките истиот ден, по завршување на аукцијата. Тој ден се смета за датум кога е извршено купување на сопствените благајнички записи и државни хартии од вредност.

Банката е должна да ги донесе откупените благајнички записи и државни хартии од вредност во Народна банка најдоцна на денот на спроведувањето на аукцијата.

е) Депо работи

17. Купените благајнички записи и државни хартии од вредност, банките можат да ги стават во депо кај Народна банка.

Благајничките записи и државни хартии од вредност оставени во депо кај Народна банка, банките можат да ги повлечат во лотови според нивните потреби.

III. СЕКУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ И ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

18. Благајничките записи и државните хартии од вредност можат да се купуваат и продаваат на секундарниот пазар.

Учесници во купопродажбата од став 1 на оваа точка можат да бидат сите заинтересирани правни и физички лица.

IV. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ

19. Народна банка ја врши исплатата на благајничките записи преку банките учесници на аукцијата.

Имателите на благајничките записи што не учествуваат на аукцијата, наплата ја вршат преку банките учесници на аукцијата.

Банката - учесник на аукцијата најрано на денот на достасување на благајничките записи поднесува барање за исплата на номиналниот износ на благајничките записи, заедно со благајничките записи - бланкетите.

20. На благајничките записи кои ќе бидат поднесени за наплата по рокот на достасаност не следува камата за периодот по достасаноста на благајничките записи.

21. Обврските на Народна банка за благајничките записи кои не се поднесени на наплата се гасат во рок од 3 години од денот на достасаноста на благајничкиот запис на наплата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

23. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 6/93, 15/94, 35/94 и 45/94).

24. По потреба Народна банка ќе издаде упатство за примена на оваа одлука.

О.бр.02-15/XLIV-6/96
14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

198.

Врз основа на член 10, 11 и 18 став 1 точка 3 член 20 став 1 и член 70 точка 7 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница одржана на 14.02.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ**

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржу-

вање на нивната дневна ликвидност („Службен весник на РМ“, бр. 62/95) се врши следното дополнување:

Во точка 6 се додава втор став кој гласи:

„За издвоените средства на задолжителната резерва над обврската согласно точка 3 и 4 од оваа одлука, Народна банка на Република Македонија не плаќа камата“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XLIV-7/96

14 февруари 1996 год.
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

199.

Врз основа на член 15 став 2 и член 69 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки и за надоместот на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 27/92, 55/93, 6/94, 15/94, 28/94, 35/94, 52/94 и 63/94) се врши следното дополнување:

Во точка 7 се додава втор став кој гласи:

„За средствата издвоени на задолжителна резерва над обврската, Народна банка на Република Македонија не плаќа камата“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XLIV-8/96
14 февруари 1996 год.
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

200.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93) и член 70 став 1 точка 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92; 4/93, 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ**

1. Купување и продавање на ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и кредитни писма (во натамошниот текст: странски средства за плаќање) како и на бензински бонови и бонови за патарина за возила со странска регистрација (во натамошниот текст: менувачки работи) од странски и домашни физички лица вршат менувачите од член 57 од Законот за девизно работење.

Менувачите, покрај странските средства за плаќање од став 1 на оваа точка, ги откупуваат и патничките чекови издадени од Народна банка на Република Македонија, кои гласат на денари, а се продаваат преку банките во странство.

2. Менувачите од точка 1 од оваа одлука можат да вршат менувачки работи доколку за тоа добијат доз-

вола од гувернерот на Народна банка на Република Македонија и се регистрирани кај надлежниот суд, односно надлежниот орган на управата.

Дозвола за вршење на менувачки работи ќе им се издаде на оние правни и физички лица кои:

1) Имаат соодветни простории за вршење на менувачки работи кои ги исполнуваат хигиенотехничките услови, во согласност со прописите;

2) Во просториите за менувачки работи имаат каса, односно други средства за безбедно чување на ефективни домашни и странски пари и други хартии од вредност;

3) На видно место имаат истакнато фирма со посебен напис: „менувачница“ на македонски јазик и најмалку на еден од светските јазици;

4) На видно место постојано имаат истакната важечка курсна листа на курсевите за ефективни странски пари;

5) Се осигурени од можна штета (кражба, пожар и сл.) како и од штета што може да настане со наплатата и со откупот на фалсификувани странски пари и чекови;

6) Располагаат во секое време на својата сметка со минимум 90.000 денари што се докажува со извод на сметката од заводот за платен промет;

7) Имаат инсталирано телефакс во работните простории;

8) Имаат набавено каталог за ефективни странски валути;

9) Менувачите кои менувачкото работење го вршат во свое име, а за сметка на Народна банка на Република Македонија, и користат аванс должни се да ги поднесат следните документи за обезбедување на авансот:

– договор за гаранциско осигурување, склучен меѓу менувачот и институција за осигурување;

– доказ за пресметана и платена премија за осигурување за тековниот месец, најмалку во висина на авансот кој ќе се користи и

– три бланко акцептни налози или акцептирани меници.

Работниците што работат на менувачки работи мора да бидат стручно обучени за вршење на менувачки работи и водење на сите пропишани евиденции и пресметка, да познаваат најмалку еден светски јазик и да не се осудувани или не се под истрага за престапи од областа на финансиското работење што се докажува со потврда од надлежниот суд.

По исклучок, од одредбите на став 2 од оваа одредба, во меѓународните возови менувачки работи можат да вршат и лица вработени во овластена банка, односно кај менувач, врз основа на посебно одобрение од истите.

Менувачите од точка 1 на оваа одлука се должни во рок од 30 дена од денот на добивањето на дозволата од став 1 од оваа точка, да започнат со вршење менувачки работи.

3. Домашните правни и физички лица, кога менувачките работи ги вршат во свое име, а за сметка на овластените банки или за Народна банка на Република Македонија, должни се меѓусебните односи да ги регулираат со писмен договор.

Договорот од став 1 на оваа точка се склучува на неопределено време.

На барање на менувачот договорот од став 1 на оваа точка може да се раскине само со целосно измирување на обврските спрема Народна банка на Република Македонија или овластената банка.

Народна банка на Република Македонија може да го раскине договорот без отказан рок, доколку се констатирали пропусти во работењето на менувачот.

4. Странските средства за плаќање се купуваат и продаваат за готови пари-денари.

5. Продажбата на странски средства за плаќање (ретрансфер) на странски физички лица, се врши исклучително со презентирање на патна исправа и во висина на неискористени денари што потекнуваат од девизи продадени на менувачите од точка 1 на оваа одлука.

За покрите на трошоците за продажба на ефективни странски пари заради ретрансфер во странство, менувачите од точка 1 на оваа одлука наплатуваат провизија од странски лица од 1% од денарската противвредност пресметана по продажен курс за ефективни странски пари кои важат на денот на продажбата.

6. Менувачите од точка 1 на оваа одлука купуваат и продаваат странски средства за плаќање кои гласат на странски валути што се наоѓаат на курсната листа за менувачко работење формирана од страна на Народна банка.

Странските средства за плаќање се купуваат и продаваат по курсевите утврдени во листата на курсевите на ефективни странски пари која важи на денот на купувањето, односно продавањето.

Менувачите од точка 1 од оваа одлука, листата на курсевите на ефективни странски пари од став 2 на оваа точка, ја утврдуваат и објавуваат секој ден до 24,00 часот и по истата вршат купување и продавање на странски средства за плаќање за денари наредниот ден од 00,00 до 24,00 часот.

Менувачите кои вршат менувачки работи во свое име, а за туѓа сметка должни се да ја применуваат курсната листа утврдена од страна на банката за чија сметка го вршат менувачкото работење.

Менувачите од точка 1 на оваа одлука, по барање на купувачот, вршат конверзија на ефективните странски пари кои се предмет на продажба.

Менувачите кои нема да бидат во можност конверзијата од став 5 на оваа точка да ја извршат самостојно, должни се истата да ја извршат кај една од овластените банки.

7. Менувачот води дневник за извршеното купување и продавање на странски средства за плаќање од точка 1 став 1 на оваа одлука и издава потврда во оригинал и две копии, на образец бр.1 при купувањето, а при продавањето на образец бр.2 кои се составен дел на оваа одлука.

Обрасците на потврдите за купување, односно за продажба на странски средства за плаќање имаат сериски броеви, не смеат да се кинат, ниту да се уништуваат, а се печатат во блокови во зоната на утврдените сериски броеви, како и на лента на сметачки машини со потребните податоци пропишани на тие обрасци.

Обрасците на потврдите ги печати и дистрибуира Народна банка на Република Македонија.

8. Менувачите кои вршат менувачки работи во свое име, а за туѓа сметка должни се износот на непроданите странски средства за плаќање во текот на декадата да ѝ го предадат на банката со која имаат склучено договор во рокот утврден со договорот, а кој не може да биде подолг од десет дена и до банката за чија сметка работат, да достават извештај на Образец бр.3 кој е составен дел на оваа одлука, секој работен ден до 12,00 часот за претходниот ден.

Домашните правни физички лица кои вршат менувачки работи во свое име и за своја сметка, должни се износот на непроданите странски средства за плаќање во текот на декадата да го продадат на овластена банка за платен промет и кредитни односи со странство или на Народна банка на Република Македонија најдоцна до 9,00 часот наредниот работен ден по истекот на декадата, по продажен курс за ефективни странски средства за плаќање што банката-купувач го применува на денот кога менувачот ѝ ги продава ефективните странски средства за плаќање.

Менувачите од став 2 на оваа точка должни се да и доставуваат на Народна банка на Република Македонија, секој работен ден до 12⁰⁰ часот извештај за претходниот работен ден, на Образец бр. 3, и курсна листа што ја утврдуваат согласно одредбите од точка 6 став 3 на оваа одлука.

Менувачите од став 2 на оваа точка по истекот на декадата заедно со извештајот од став 6 на оваа точка, должни се да доставуваат заверена спецификација за продадените ефективни странски средства за плаќање на банката-купувач и благајнички налог на банката-купувач за исплатените денари.

Менувачите од точка 1 на оваа одлука продаваат ефективни странски пари за денари, на домашни физички лица секој работен ден, согласно одредбите на Одлуката за износот и начинот под кои овластените менувачи продаваат ефективни странски пари на домашни физички лица („Службен весник на Република Македонија“, бр. 30/93, 38/93, 57/93 и 27/94).

Менувачите, вклучувајќи ги и банките кои вршат менувачки работи, во свое име и за своја сметка по истекот на декадата во рок од два работни дена доставуваат до Народна банка на Република Македонија извештај за вкупно откупените и продадените странски средства за плаќање на Образец бр.3.

9. Девизите остварени по основа на бонови за патарина, за возила со странска регистрација продадени во странство, се уплатуваат непосредно на сметките на Народна банка на Република Македонија во странство, најдоцна во рок од 2 дена од денот на продажбата.

Ефективните странски пари остварени по основа на бонови за патарина продадени во Република Македонија АМСМ непосредно ги предава на Народна банка на Република Македонија на начин утврден со посебна одлука и упатство.

10. За девизите пренесени на сметките на Народна банка на Република Македонија, во смисла на точка 9 од оваа одлука, Народна банка на Република Македонија ѝ одобрува на банката, овластена за работи со странство која ги пренела, во рок од два работни дена, денарска противвредност пресметана по средниот курс на денот на исплатата.

Ако банката овластена за работи со странство ги пренела девизите на сметките на Народна банка на Република Македонија по истекот на рокот од точка 9 на оваа одлука, Народна банка на Република Македонија ќе ѝ одобри на таа банка денарска противвредност на пренесените девизи по курсот кој важел последниот ден од пропишаниот рок.

11. Банките се должни на своите менувачи благовремено да им ги доставуваат упатствата, важечките листи на курсевите, обрасците на потврдите за купување, односно за продажба и други обрасци што се користат во вршењето на менувачки работи.

12. Народна банка на Република Македонија врши контрола кај менувачите за примена на одредбите на оваа одлука и за констатираните пропусти изредува мерки и покренува постапки согласно со законските прописи со кои се регулира оваа материја.

За законитоста во работењето на менувачите од точка 3 на оваа одлука е одговорна и банката со која е склучен договор за менувачко работење.

13. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија, по потреба, пропишува упатство за спроведување на оваа одлука.

14. Со денот на стапување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот на вршење на менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93; 38/93; 53/93; 80/93; 15/94; 28/94).

15. По влегувањето во сила на оваа одлука неовластеното вршење на менувачки работи пред добивање

дозвола согласно со точка 2 од оваа одлука, ќе се смета за повреда на одредбите од член 7 од Законот за девизно работење.

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XLIV-9/96

14 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
м-р Борко Станоевски, с.р.

201.

Врз основа на член 74 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 26/92, 4/93 и 29/93), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СЕКТОРИЗАЦИЈА НА КОМИНТЕНТИТЕ НА БАНКИТЕ

Во упатството за секторизација на коминтентите на банките, бр. 6651 од 27.10.1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 51/95) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во потсекторот 10 зборовите Уставен суд се бришат, по заградата запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на овој став се бришат.

2. Во потсекторот 11 се додаваат зборовите „Локалните фондови. Во овој потсектор се вклучуваат фондовите на ниво на локална самоуправа (град и општина) кои се основани со закон или со Одлука на надлежниот орган на локалната самоуправа“.

3. Потсекторот 16 се менува и гласи: „Институции на централна државна власт. Во овој сектор се вклучуваат уставниот суд, судскиот совет, редовните судови и јавното обвинителство“.

О. бр. 02-15/XLIV - 5/96

14 февруари 1996 година
Скопје

Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија - Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92) објавува дека во Регистарот на доработувачи на семеански материјал се запишува ППТ „Агрохемија“ - Скопје за следното:

Доработка на градинарски култури под регистарски број 32 и Решение бр. 10-4325/3 од 09.02.1996 година.

Бр. 10-4325/3

9 февруари 1996 год.
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство
д-р Иван Ангелов, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението (рег. бр. 14228/95, на регистарска вложка бр. 1-12050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на основач и директор Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕМОНА ТРЕИТ“ д.о.о. експорт импорти Скопје ул. Ленинова бр. 29 Скопје.

Истапува Јордановска Најда. Се брише Бороја Јордановски, се запишува Нада Тасевска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рег. бр. 14228/95. (572)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14544/95, на регистарска влошка бр. 1-65915-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основане на приватно претпријатие Новинско-издавачко претпријатие „РИСМАК 4“ ДОО експорт-импорт, ул. „Костадин Киров“ бр. 8, Скопје.

060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070125, 070128, 070132, 070140, 070212, 070214, 070221, 070223, 070225, 110109, 110301, 110302, 110403, 110404, 110620, 110905, 110909, 120311, 120312, 070310, 070320;

- меѓународен транспорт на стоки и патници и ишпедиција;
- застапување, посредување, реекспорт и агенциски услуги;
- консултанска и комисиона продажба;
- изведување инвестициони;

неограничено овластување, одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14544/95. (1171)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 349/96, на регистарска влошка бр. 1-29223-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за трговија, производство и услуги, „О К С А“ д.о.о. ул. „Лесковачка“ бр. 1/2-10, Куманово.

Се брише: Спасовски Драган – директор без ограничување.

Се запишува: Спасовска Цветанка – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 349/96. (1172)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 190/96, на регистарска влошка бр. 1-44728-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Претпријатието за промет „ФИ МЕКС“ увоз-извоз д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ 118-2/7 Скопје.

Се брише: Фихри Исмановски директор без ограничување, а се запишува Катерина Исмановски директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 190/96. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 431/96, на регистарска влошка бр. 1-55321-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за транспорт, трговија и услуги „М-ЛИР КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје ул. „АС-НОМ“ бр. 6/4.

Се брише: Лидија Започек – директор без ограничување, се запишува Лидија Горовска – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 431/96. (1259)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 245/96, на регистарска влошка бр. 1-64800-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз и извоз „КОМПАНИЈА МИЛОШЕВСКИ“ д.о.о. Скопје ул. „Петро Наков“ бр. 83.

Се брише: Милошевска Билјана – директор без ограничување, а се запишува Милошевска Патриција – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 245/96. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 176/96, на регистарска влошка бр. 1-15440-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност во внатрешен промет на Производно, трговско претпријатие „КАБАШТЕКС“ д.о.о. експорт-импорт, Тетово, ул. „А. Јовановски“ бр. 2.

Производно, трговско претпријатие „КАБАШТЕКС“ д.о.о. експорт-импорт Тетово, ул. „А. Јовановски“ бр. 2 се поширува дејноста во внатрешен промет 50302, 090150, 110309, 110909, 050301.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 176/96. (1261)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 460/96, на регистарска влошка бр. 1-32300-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Трговско претпријатие на големо и мало „ХАТЕКС“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Леринска“ бр. 37-б.

Трговско претпријатие на големо и мало „ХАТЕКС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Леринска“ бр. 37-б се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Се брише: Харизанов Петре – д.д. директор без ограничување, а се запишува Тодорчевски Петре – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 460/96. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14501/95, на регистарска влошка бр. 1-37236-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач и проширување на дејноста на Претпријатие за издавачка дејност и трговија „КРУГ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. „4 Јули“ бр. 3-а.

Пристапуваат основачите Александар Дамовски и Бранислав Геро-ски.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120312, 120350.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14501/95. (1263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1909/96, на регистарска влошка бр. 1-52820-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за производство, промет и услуги „ВИКОМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Никола Тримпаре“ бр. 20/14 – Скопје.

Досегашната фирма на претпријатието за производство, промет и услуги „ВИКОМ“ експорт-импорт во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „ВУЧКО – 1“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Никола Тримпаре“ бр. 20/12 Скопје.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 012622.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1909/96. (1191)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13311/95, на регистарска влошка бр. 1-49885-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги „ДИАМАК“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 20 – Скопје.

Се брише: Видоје Стаменковски, в.д. директор.

Се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Мили-воје Трајковски в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13311/95. (1192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 725/96, на регистарска влошка бр. 1-9715-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Авто-Школа „КЕНОН“ ц.о. ул. „Жорж Бизе“ бр. 11-6 – Скопје.

Се брише: Ванчо Малинов директор без ограничување.

Се запишува: Мирјана Андреевска директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 725/96. (1193)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 11269/95, на регистарска влошка бр. 1-45338-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет на Претпријатието во мешовита сопственост за трговија „МАЈМАКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Јуриј Гагарин“ 47-1/4 – Скопје.

Се брише: досегашниот застапник Борјан Пановски вршител на должноста директор на претпријатието без ограничување.

Се запишува новиот застапник Гојко Стевановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11269/95. (1194)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14432/95, на регистарска влошка бр. 1-7637-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно трговско претпријатие на големо и мало „ЈУ – MARKET“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Димо Гавроски Кара“ 14 – Тетово.

Се брише: Добринка Томоска.

Се запишува: Даниела Илоска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14432/95. (1195)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 236/96, на регистарска влошка бр. 1-60169-0-0-0, ја запиша промената на основач на Претпријатие за промет и услуги „ЕСКАИ-ТОУРС“ д.о.о. експорт импорт с. Д. Строгомиште – Кичево.

Пристапуваат основачите Јонуз Јонуз и Касум Реџепи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 236/96. (1196)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 265/96, на регистарска влошка бр. 1-40439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на претпријатието за производство, промет, услуги, внатрешна и надворешна трговија „ФИЛОС-РИЛА“ д.о.о. Куманово ул. Индустриска бб.

Се брише: Филиповиќ Драгиша – в.д. директор без ограничување, а се запишува Лоловски Јосиф в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 265/96. (835)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 441/96, на регистарска влошка бр. 1-43705-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на претпријатието за производство, трговија и услуги „МАК-ЕУРО СЕМЕ“ ц.о. увоз-извоз Куманово ул. „Београдска“ бр. 10.

Се брише: досегашниот застапник Русе Стојчевски, директор без ограничување, се запишува нов застапник СНЕЖАНА СТОЈЧЕВКА, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 441/96. (836)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1528/96, на регистарска влошка бр. 1-4892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, директор на претпријатието за промет и услуги „ИНКАМ“ ц.о. експорт-импорт, Скопје.

Од претпријатието за промет и услуги „ИНКАМ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64/3-9 со Одлука од 15.1.96 година истапува: Чефутон Димитар, Чефутон Златко, Чефутон Сунчица, Митовски Васил од Скопје. Се менува лице овластено за застапување во внатрешен и НТП. Се брише: Чефутон Сунчица, директор без ограничување а се запишува Стезевска Кетрин, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1528/96. (837)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1529/96, на регистарска влошка бр. 1-46170-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет на стока на големо и мало „ЈУНИТ КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Скопје ул. Востаничка 96.

На ден 15.01.1996 година во претпријатието истапува Минговски Васил а се запишува во внатрешен и надворешен промет Митрезова Олга, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1529/96. (838)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 827/96, на регистарска влошка 1-36821-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на стоматолошката ординација „ГЛАМУР-ДЕНТ“ д.о.о. Титов Велес, ул. Јане Сандански бр. 28.

Се брише Дебарлиева Валентина, а се запишува Дебарлиев Панче. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 827/96. (839)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1241/96, на регистарска влошка 1-65232-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на претпријатието за градежништво и производство „МУЛТИ-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. - Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 126/28.

Се брише Лазаров Томе, директор, а се запишува Јаков Трајан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1241/96. (840)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 750/96, на регистарска влошка 1-3115-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за производство, трговија на големо и мало и увоз-извоз „ТУРИСТКОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, „Пон Кенедј“ бр. 2.

Се брише Бранко Поповски, а се запишува Даниел Поповски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 750/96. (841)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 51/96, на регистарска влошка 1-58034-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за трговија и услуги „С М ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. 11 Октомври бр. 8.

Се брише Стоиславевски Драго в.д. директор без ограничување, а се запишува Јасмина Костовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 51/96. (842)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.14323/95, на регистарска влошка бр. 1-52699-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, промет и услуги „ХОТ С КОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „4-ти Јули“ 109 Карпош Скопје.

Се брише досегашниот застапник Хот Селмо, во својство директор, а се запишува нов застапник Хот Елвир, во својство на директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.14323/95. (930)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.214/96, на регистарска влошка бр. 1-32957-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ДИАДОРА“ увоз-извоз П.О. ул. „Вараждинска“ бр. 3 Куманово.

Се брише досегашниот застапник Момчило Цветковски во својство на директор со неограничени овластувања.

Се запишува Соња Цветковска директор со целосни овластувања и без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.214/96. (931)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 251/96 на регистарска влошка бр. 1-14717-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за услуги и промет „БОКА-КОМЕРЦ“ експорт-импорт Д.О.О. ул. „Горги Стамов“ бр.15 Гевгелија.

Се брише досегашниот застапник Кате Картова директор со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Атанас Картов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.251/96. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14523/95, на регистарска влошка бр. 1-66017-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија „ЗРНО-ЛУКС“ д.о.о. експорт-импорт н. „Ајлукча Чепина“ 66. Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.12.1995 год. Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070111, 070112, 070113, 070114, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 070140, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 090131, 011314, 011941, 011949, 012310, 012321, 012323, 012421, 12612, 012622, 012820, 012830, 013121, 013115, 013400, 050100, 080121, 080190, 080201, 110109, 110303, 110402, 110404, 110903, 110909, 110309, 013021, 090171.

Во надворешен промет дејности: 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, консигнациони услуги и комисиони работи.

Претпријатието во промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Стојчевски Љупчо, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.14523/95. (933)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.221/96, на регистарска влошка бр. 1-53730-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Друштво за деловни услуги „ПАЛ-СЕРВИС“ А.Д. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ 6.6. Скопје.

Друштвото за деловни услуги „ПАЛ-СЕРВИС“ се менува лицето овластено за застапување во внатрешен промет.

Се брише Георгиевска Вера директор без ограничување, а се запишува Котевска Марија генерален директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.221/96. (934)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 871/96, на регистарска влошка бр. 1-40823-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за економско, правни и организациони услуги и промет на производи „ЕКОНОМСКО - ПРАВНО БИРО БС“ д.о.о. ул. „Петар Драштин“ бр.36 Скопје.

Се брише Олга Камшиковска директор, а се именува Борислав Стојменов, директор во внатрешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 871/96. (935)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2078/96, на регистарска влошка 1-21617-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за проектирање, изведување, промет и производство „ТЕО“ д.о.о. Скопје, ул. „Костадин Кирков“ бр. 8.

Се брише Александра Теофиловска, директор без ограничување, а се запишува Авета Теофиловска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2078/96. (843)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1864, на регистарска влошка 1-11443-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за производство, трговија и услуги и надворешна трговија на големо и мало „КОШ“ Куманово, ц.о. ул. „151“ бр. 1.

Се брише Ивановски Драган, директор без ограничување, а се запишува Ивановски Горан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1864/96. (844)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1622/96, на регистарска влошка 1-38833-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „МОНИСТО“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Загребска“ бр. 4.

Се брише Никола Терзиев, директор без ограничување, а се запишува Трајко Терзиев, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1622/96. (845)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1134/96, на регистарска влошка 1-17844-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на претпријатието за трговија на големо и мало со увоз-извоз „ЛАЛЕ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, Бул. Крсте Мисирков 57-а 3/3 Скопје.

Се брише Радослав Христовски, директор, а се запишува Жаклина Нешевска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1134/96. (846)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 131/96, на регистарска влошка 1-66036-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на претпријатието за трговија на големо и мало „ЕЛДЕ КОМЕРЦ 2“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Седиште на претпријатието е „Никола Паранунов“ бр. 2/4, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.01.1996 год. а основачи се Зејнула Биџалов и Лирија Биџалова.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012691, 012699, 012810, 012820, 012830, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 070227, 090121.

Надворешно-трговски дејности: 070310, надворешна трговија со прехранбени производи, 070320, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнациони работи со странство.

Во правниот промет со трети лица субјектот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица субјектот, одговара со целиот свој имот ц.о. - целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Лирија Биџалова, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 131/96. (847)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 831/96, на регистарска влошка 1-61817-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за трговија и услуги „ЈУ-НИК“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 3-2/4.

Се брише Андреев Гоце, директор без ограничување, се запишува Накова Ласкова Јелза, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 831/96. (848)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 474/96, на регистарска влошка 1-29628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на услужното прометно претпријатие за трговија на големо и мало, производство, инжениринг, д.о.о. „ТИМ-ИН-ЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз, Скопје, „Јуриј Гагарин“ 49/2-15.

Се брише Јанески Славо, директор без ограничување а се запишува: Јанески Душко, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 474/96. (849)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 198/96 на регистарска вложка бр. 1-50515-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Мешовитото претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија, застапување, посредување и услуги „ДИАКОМ“ Д.О.О. ул. „Железничка“ бр. 46 Скопје.

Се брише досегашниот застапник Љубомир Сергиевски ВД директор без ограничување, а се запишува нов застапник Петар Сергиевски, ВД директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 198/96. (797)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 529/96 на регистарска вложка бр. 1-50383-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „МАК-БУД 94“ експорт-импорт Д.О.О. бул. „Партизански одреди“ бр. 23/1-4 Скопје.

Се брише лицето Лазар Павовски - досегашен директор на претпријатието без ограничување, а се запишува лицето Наталија Аргирова - директор на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 529/96. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 261/96 на регистарска вложка бр. 1-50457-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, туризам и шпедиција „ТУРБО-КОМЕРЦ“ п.о. експорт-импорт ул. „Ок. Революција“ бр. 3/14 Куманово.

Се брише Крстевска Сунџица со неограничена одговорност, а се запишува Тони Димитровски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 261/96. (799)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1350/96 на регистарска вложка бр. 1-20914-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, откуп и трговија на големо и мало „АЛСИП“ Ц.О. експорт импорт ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 2/4-30 Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е ЕЛЕНА ПАТРАКЛИЈЕВА, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1350/96. (800)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 273/96 на регистарска вложка бр. 1-6650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Трговското претпријатие „СКУДРИЊЕ-КОМЕРЦ“ п.о. увоз-извоз, с. Скудриње, Гостивар.

Се брише досегашниот застапник Ахилија Мирвев, директор без ограничување, се запишува нов застапник ЈУСУФИ ЦАФЕР - директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 273/96. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 80/96 на регистарска вложка бр. 1-65958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основанието на Градежното, производно, услужно претпријатие „СГО-ТАС“ Ц.О. увоз-извоз ул. „154“ бр. 5 Тетово.

Основач: Стојанчо Самојловски ул. „154“ од Тетово.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 011315, 011319, 0112201, 012001, 012002, 012142, 012322, 070111, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080119, 080190, 080201, 080202, 100101, 100102, 100103, 110109, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет и услуги; реекспорт; лизинг работи, меѓународен транспорт на патници; меѓународен транспорт на стоки; меѓународна шпедиција, продажба на стоки од слободна царински продажници, конвенционална продажба на увезени стоки, меѓународно компензациони работи, меѓународни туристички и угостителски работи, малотрговичен промет со Србија, Албанија, Бугарија и Грција. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка; Претпријатието во правниот промет со трети лица за обврската одговара со целиот свој имот и средства-целосна одговорност.

Овластено лице за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Стојанчо Самојловски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 80/96. (802)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14603/95 на регистарска вложка бр. 1-25958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „УНИВЕРЗАЛ 2“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Битпазарска“ бр. 121 б. Скопје.

Дејносите во внатрешниот промет се прошируваат со дејноста 090123.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14603/95. (803)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 246/96, на регистарска вложка бр. 1-56638-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејноста и промена на овластено лице на Приватно претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало „АНАСТАСИЈА Д“ увоз-извоз д.о.о. Скопје ул. „Киро Димитров“ бр. 8-а.

Да се брише Демировска Александра - без ограничување, а да се запише Демировски Трајче без ограничување.

Претпријатието во надворешен промет се проширува со: меѓународна шпедиција, реекспорт, конвенционална продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 246/96. (864)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 199/96, на регистарска вложка бр. 1-28813-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основачи на Претпријатието за производство, трговија и услуги „СТЕВМАК-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Црвена Вода“ бр. 38.

На ден 5.01.1996 год., во претпријатието пристапила Македонка Мотаровска, Скопје, а на истиот ден истапила Ванчо Кузманов.

Се брише Ванчо Кузманов, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Шотаровска Македонка, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 199/96. (865)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1683/96, на регистарска вложка бр. 1-21884-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице за застапување на Авто школа „ЗИНС“ претпријатие за услуги и промет д.о.о. експорт-импорт Скопје Бул. „Кочо Рацин“ ББ (Олимписки базен).

Се брише досегашниот застапник Севдов Ѓорѓи, директор без ограничување, се запишува нов застапник ЈОСИФОВСКИ РИСТЕ - директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1683/96. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14456/95, на регистарска вложка бр. 1-37008-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Производно трговско претпријатие „МОНИКА“ Ц.О. експорт п.о. експорт-импорт Скопје ул. „Благоја Стефковски“ бр. 69 нас. Магари 1.

Се брише Митевски Перо директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Митевска Вилета.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14456/95. (867)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1903/96, на регистарска вложка бр. 1-18450-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Мешовитото претпријатие за меѓународен и домашен транспорт и трговија „НОВОТРАНС-КОМЕРЦ“ п.о.о. експорт-импорт, Скопје ул. „15-ти Корпус“ бб.

Се брише: Љаже Митевски - директор на Претпријатието, се запишува Валентина Донева в.д. - директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1903/96. (868)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 890/96, на регистарска вложка бр. 1-6672-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ЕКСИМП-МЕРКУР“ п.о. увоз-извоз Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 61.

Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „ЕКСИМП-МЕРКУР“ п.о. увоз-извоз, Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 61 се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Се брише Реџан Амети - директор без ограничување, а се запишува Хасим Амети - директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 890/96. (869)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 391/96, на регистарска вложка бр. 1-33824-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Претпријатието за интелектуални услуги и трговија „КОНТО-КОМПАНИ“ д.о.о. Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 84.

Да се брише Љоч Ердохан - директор без ограничување, а да се запише Љочи Јуксел - директор без ограничување во надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 391/96. (870)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 658/96, на регистарска вложка 1-66055-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основанието на приватното претпријатие како п.о. и запишување правото за вршење работи во надворешно трговскиот промет. Претпријатие за трговија и услуги „ОНАКО-КОМПАНИ“, увоз-извоз, п.о. село „Градец“ бб - Гостивар.

Основач е Ибраим Амети од село Градец бб, а претпријатието е основано со одлука од 15.01.1996 год.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110109, 110909. Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски фирми, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, извезување и договарање на градежни и занаетчиjsки работи во странство, неспомнатите услуги во областа на прометот, конвенционална продажба.

Неограничени овластувања.

Потполна одговорност.

Лице за застапување е Ибраим Амети, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 658/96. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 297/96, на регистарска влошка 1-22212-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето. Претпријатието за градежништво, трговија и услуги „МИКИ-М КОМЕРЦ“ увоз-извоз доо Скопје с. Марино ул. Илинденска бр. 20 Скопје.

Се брише Борис Здравковски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Марица Здравковска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 297/96. (805)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 317/96, на регистарска влошка 1-44921-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето. Претпријатието за производство, промет и услуги „МЕМСА-5“ доо експорт-импорт Скопје ул. Маршал Тито бр. 16.

Се брише Тодор Алексковски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Слобода Маџаровска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 317/96. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10301/95, на регистарска влошка 1-64264-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Д.О.О. во приватна сопственост и запишување право на работење во надворешен трговски промет. Претпријатието за туризам и трговија, туристичка агенција „ХОЛИДЕЈ КОМПАНИ“ Д.О.О. Скопје ул. „Миле Поп Јорданов“ 1 б. Скопје.

Основач е Пиневски Тихомир од Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов“ 1 б. Скопје, а претпријатието е основано со акт за основање.

Дејности: 060401, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 080111, 080112, 080113, 080114, 080121, 080190, 080201, 080202, 110303, 110109, 110309, 110909, 120190.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320.

- надворешна трговија со прехранбени производи;
- надворешна трговија со непрехранбени производи;
- посредување и застапување во прометот на стоки и услуги;
- Меѓународна шпедиција;
- Туристичко агенциски услуги;
- Консигнација;
- реекспорт
- слободни царински продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10301/95. (807)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1642/96, на регистарска влошка 1-26019-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на претпријатието. Претпријатието за промет и услуги „ПЛИБАХ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 474 бр. 7.

Се запишува бришење на Претпријатието за промет и услуги „ПЛИБАХ“ доо експорт-импорт Скопје, ул. 474 бр. 7 Скопје со рег. влошка бр. 1-26019-0-0-0 поради припојување кон Трговско претпријатие „МАКСИМУМ“ ц.о. експорт-импорт ул. Востаничка бр. 75 Скопје со рег. влошка 1-9361-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1642/96. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2087/96, на регистарска влошка 1-892-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на прокурист. Градежно претпријатие „ИЛИНДЕН“ ц.о. Скопје ул. „Велко Влаховик“ бр. 26.

Се запишува Груевски Драган-Прокурист овластено за склучување на договори и за вршење правни работи и дејствија во врска со работењето на Претпријатието. Прокурата не содржи овластување за склучување на договори што се однесуваат на отуѓување на недвижни предмети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2087/96. (809)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 860/96, на регистарска влошка 1-65998-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието. Претпријатието за производство, трговија и угостителство „БАТЕРФЛАЈ“ увоз-извоз - д.о.о. - Скопје ул. „152 А-бис“ бр. 20 - Скопје.

Скратен назив на претпријатието е: П.П.Т.У. „БАТЕРФЛАЈ“ д.о.о. - Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012611, 012612, 012613, 012622, 012623, 013099, 013121, 013122, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 090121, 090150, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110404, 110909. дејности во надворешно трговски промет се: 070310, 070320.

Увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, комплексни работи, привремен увоз.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице за застапување е Сулејман Алајдин, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 860/96. (810)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 12842/95, на регистарска влошка бр. 1-7916-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Трговското прет-

пријатие „ИНТЕРСАШ ШПЕД“ експорт-импорт ц.о. ул. „Клинска Лека“ бр. 32, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Азем Чулевик - директор без ограничување, се запишува нов застапник Шериф Чулевик директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 12842/95. (486)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 13615/95 на регистарска влошка бр. 1-65689-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ИЗО-БЕКО КОМПАНИ“ увоз-извоз п.о. ул. „Василе Николоски“ бр. 6, Кичево.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Овластено лице за застапување: Изо Мустафоски

Во надворешен трговски промет: Изо Мустафоски.

Вид на овластување и одговорност: полни овластувања и полна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 13615/95. (487)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 13986/95, на регистарска влошка бр. 1-16515-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало „МАК-КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Горги Крапчев“ бр. 44, Скопје.

Дејности: 060601, 060602, 070150, 070240, 070260, 080119, 080129, 090129, 090171, 090172, 090179, 090201, 090202, 090209, 110119, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 130112.

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: посредување и реекспорт, во меѓународната трговија, меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Се брише Богоевски Кирчо, директор, а се запишува Богоевска Благоица директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 13986/95. (488)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 14223/95 на регистарска влошка бр. 1-45732-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за графичка дејност, маркетинг и пропаганда „ДЕЛТА РЕПРОЦ“ д.о.о. ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 18, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се брише Стојанов Драган в.д. директор без ограничување.

Се запишува: Јаќоски Александар в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14223/95. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14212/95, на регистарска влошка бр. 1-7068-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, директор и проширување на дејност на Трговското угостителско претпријатие „ПЕЗООГО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Женевска“ бр. 8/20, Скопје.

Истапува основачот Зоран Шимлеша.

Дејности: 1171, 011721, 011722, 011742, 011743, 011791, 011941, 012421, 013030, 013091, 013111, 013121, 020140, 080119, 080122, 080121, 080190, 090130, 090132, 090139, 090170, 090171, 090183, 110903.

Се брише Зоран Шимлеша, се запишува Гордана Шимлеша.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14212/95. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13816/95 на регистарска влошка бр. 1-32907-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за застапување, посредување, производство, трговија на големо и мало „ВЛАДАЛЕК“ ц.о. ул. „Павле Илиќ“ бр. 17/10, Скопје.

Се брише Александар Стаматов, директор без ограничување, се запишува Петар Стаматов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13816/95. (541)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12526/95 на регистарска влошка бр. 1-65813-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „ВВ-БЕ-НУС“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 11/9, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 06.11. 1995 год., а основач е Власис Василинос од Р. Грција.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 090209, 110302, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, реекспорт, посредништво, застапување на странско лице, туристички услуги и продажба на стока од консигнациони складови.

Овластено лице за застапување на претпријатието е Горги Китановски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12526/95. (542)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 73/96 од 29.I.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТУ „ЕМВИЗО“ од Скопје.

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 18.III.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(299)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 105/96 од 08.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Перлит Трејд“ ДОО – Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бр. 9-6/2-6 и број на жиро сметка 40100-601-284776.

За ликвидационен управник се определува Мирко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(308)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 110/96 од 08.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „Монисто“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Загребска“ бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-252798.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во 10,45 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(309)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 120/96 од 08.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет и услуги „Магнетик“ д.о.о. – Скопје, ул. „Бихаќа“ бр. 8-а и жиро сметка 40100-601-72551.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.III.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(310)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 87/96 од 06.II.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТП „Еспирит“ од Скопје, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 1/5-17.

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците на ликвидациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 27.III.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(311)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 115/96 од 12.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над „Пембе Комерц“ д.о.о. за производство, промет и услуги увоз-извоз, Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр. 24-6.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(296)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 112/96 од 12.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Аргос“ експорт-импорт доо Скопје, ул. „Босна и Герцеговина“ 66, барака 23 – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.III.1996 година во 8,40 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(297)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 111/96 од 12.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Техом Комерц-С“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 21.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(296)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 85/96 од 1.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги „Рама“ Д.О.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „60“ бр. 13, с. Арачиново – Скопје, број на жиро сметка 40110-601-51750.

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.III.1996 година, во 10,40 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(294)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 113/96 од 8.II.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „ТПФ“ ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 37/12, број на жиро сметка 40100-601-306155.

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година, во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(295)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат со пречник од 3,5 см, во средината на кругот се наоѓа грбот на Република Македонија, а околу грбот во два концентрични круга стои натпис: Република Македонија – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Фармацевтски факултет, и штембил со правоаголна форма, со димензии 6 см x 3 см под назив: Република Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје – Фармацевтски факултет, бр. ---, 199-- год.

(842)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Приватно претпријатие за промет и услуги Скопје „СТАРИМ-ПЕКС“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје.

(888)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и угостителство „ЛИНЕС“ Експорт-Импорт ЦО Скопје. (889)

Тркалезен печат под назив: „ОДЕОН“ увоз-извоз трговија и маркетинг ц.о. Скопје. (890)

Факсимил под назив: Д-р Благица Б. Петрушевска доктор на медицина специјалист трансфузиолог. (891)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Тековна сметка бр. 560777 и картичка издадена од Охридска банка АД Охрид на име Гиноски Ристо, Охрид. (892)

Пасош бр. 508551 издаден од ОВР Штип на име Бошкова Верка ул. „Сремски фронт“ бр. 7/20, Штип. (886-а)

Пасош бр. 450883/94 издаден од ГУВР Скопје на име Бафтири Башким ул. „Дон Кенеди“ бр. 3-а, Скопје. (887-а)

Пасош бр. 0249365 на име Цеват Рамадани ул. „Мурат Бафтијари“ бр. 2-А Тетово. (863-а)

Пасош бр. 448287/94 издаден од УВР Скопје на име Неџат Абазов ул. „Црногорска“ бр. 2/1, Скопје. (863)

Пасош бр. 605305/95 издаден од УВР Скопје на име Есат Каили ул. „Христо Ботев“ бр. 19, Скопје. (864)

Пасош бр. 6436017/95 издаден од УВР Скопје на име Имран Куртиши ул. „Ордан Чопела“ бр. 87, Скопје. (865)

Пасош бр. 645980/95 издаден од УВР Скопје на име Зариф Куртиши ул. „Ордан Чопела“ бр. 87, Скопје. (866)

Пасош бр. 126473/93 издаден од УВР Скопје на име Фадил Реџепи с. Крушопек, Скопје. (867)

Пасош бр. 394958/94 издаден од УВР Скопје на име Горан Ѓорѓиевиќ ул. „710“ бр. 6, Скопје. (868)

Пасош бр. 622679/95 издаден од УВР Скопје на име Шабан Зејадин с. Љубоп, Скопје. (869)

Тековна сметка бр. 3650-13 и чекови бр. 9374184 и 9374185 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Снежана Стојановска Скопје. (448)

Тековна сметка бр. 28850-67 и чекови бр. 9438587 до 9438601 и од бр. 9167675 до 9167681 и 9167682 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Иванова Јованка, Скопје. (449)

Тековна сметка бр. 7697-01 и чекови од бр. 9350347 – 9350358 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Кармен Несторова, Скопје. (791)

Чекови бр. 9100575 и 9100587 од тековна сметка на име Елица Антевска, Скопје. (778)

Пасош бр. 667844 издаден од УВР Куманово на име Петковска Татјана ул. „4 Јули“ 3/12, Куманово. (924-а)

Пасош бр. 667750 издаден од УВР Куманово на име Петковски Дејан ул. „4-ти Јули“ 3/12, Куманово. (925-а)

Пасош бр. 455299/94 издаден од УВР Тетово на име Матовски Делче, ул. „Гоце Делчев“ 67, Тетово. (893)

Пасош бр. 268330/94 издаден од УВР Куманово на име Шејазин Целадини, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 6, Куманово. (894)

Пасош бр. 111966/94 издаден од УВР Куманово на име Неџади Целадини, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 6, Куманово. (895)

Пасош бр. 0307003/94 издаден од УВР Тетово на име Јусуфи Мухидин с. Копачин Дол, Тетово. (896)

Пасош бр. 086445/93 издаден од УВР Тетово на име Целадини Нијази ул. „Орце Николов“ бр. 24, Тетово. (897)

Пасош бр. 624802/95 издаден од УВР Скопје на име Гордана Димиќ – Здравевска ул. „Г. Петров“ бр. 99, Скопје. (898)

Пасош бр. 447948/95 издаден од УВР Скопје на име

Сузана Стефановиќ бул. „Јане Сандански“ бр. 11-1/24, Скопје. (899)

Пасош бр. 640720/95 издаден од УВР Скопје на име Александра Стефановиќ бул. „Ј. Сандански“ бр. 11-1/24, Скопје. (900)

Пасош бр. 640797/95 издаден од УВР Скопје на име Биљана Стефановиќ бул. „Ј. Сандански“ бр. 11-1/24, Скопје. (901)

Пасош бр. 3872215/94 издаден од УВР Скопје на име Јусуф Ибиши с. Глумово, Скопје. (902)

Пасош бр. 555699/95 издаден од ГУВР Скопје на име Цековски Славчо ул. „Трифун Хацијанев“ бр. 12/2-12, Скопје. (903)

Пасош бр. 789644/95 издаден од ГУВР Скопје на име Мустафа Исммет, ул. „Ковачка“ бр. 10, Скопје. (904)

Пасош бр. 563568/95 издаден од УВР Скопје на име Рамадан Хисени, ул. „147“ бр. 9А, Скопје. (905)

Пасош бр. 638031/95 издаден од УВР Скопје на име Горан Здравевски ул. „Пробиштипска“ бр. 11, Скопје. (906)

Пасош бр. 451664/94 издаден од УВР Скопје на име Дашмир Шакири ул. „М. Тито“ бр. 11, Скопје. (907)

Пасош бр. 0365559 на име Зењел Бекири, Дебар. (908-а)

Пасош бр. 0118304 издаден од УВР Струмица на име Јовев Томе, ул. „11 Септември“ бр. 10, Струмица. (909-а)

Пасош бр. 147557 на име Џемаили Зибер, с. Селце, Тетово. (910-а)

Пасош бр. 346536 на име Сулејмани Бесим с. Лопате, Куманово. (911-а)

Пасош бр. 337388 на име Алили Имриџељал, с. Черане, Гостивар. (950-а)

Пасош бр. 287903 издаден од УВР Штип на име Димитрова Соња, бул. „ЈНА“ 26/10, Штип. (912-а)

Пасош бр. 233276 издаден од УВР Тетово на име Абдулаи Реџеп, с. Челопек, Тетово. (913-а)

Пасош бр. 0055110 издаден од ОВР Крива Паланка на име Јовчевски Јово, с. Кр. Паланка. (914-а)

Пасош бр. 146165 издаден од УВР Тетово на име Зекири Азем, с. Теново, Тетово. (915-а)

Пасош бр. 0474612 на име Шаипи Семије, с. Гринчари, Ресен. (923)

Пасош бр. 0471031 на име Трајковски Деан, ул. „Дебарска“ бр. 12, Битола. (924)

Пасош бр. 268522 издаден од УВР Куманово на име Трајковска Зорица, ул. „11 Ноември“ бр. 82, Куманово. (925)

Пасош бр. 0025985 на име Ѓорѓиев Блаже, Лениново, Радовиш. (926)

Чекови бр. 9575067, 9575068, 9575069 од тековна сметка бр. 44186-58 на име Магдалена Димитрова, Скопје. (928)

Пасош на име Јовевски Ангел, М. Каменица. (929)

Пасош бр. 0710477 издаден од УВР Прилеп на име Гусаковски Звонко, с. Мало Коњари, Прилеп. (930)

Пасош бр. 0512228 на име Петрушев Борче, с. Тркање, Кочани. (931)

Чекови (седум) од тековна сметка 20902-39 издадени од Стопанска банка – Централа Скопје. (932)

Пасош бр. 0492166 издаден од УВР Кр. Паланка на име Јакимовски Гоце, с. Петралица, Крива Паланка. (933)

Пасош бр. 0402076 на име Мустафи Харије, с. Горјане, Гостивар. (934)

Пасош бр. 51804 на име Чира Себајдин с. Бицево, Струга. (935)

Чекови бр. 9348237 до 9348253 од тековна сметка бр. 209-37 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Славица Стефановиќ, Скопје. (937)

Пасош бр. 520553 на име Шабани Махип, „Фазанерија“ 66 Гостивар. (938)

Пасош бр. 309586 на име Авмети Али, Лакавица, Гостивар. (939)

Пасош бр. 337342 на име Садике Линдита, с. Бело-виште, Гостивар. (941)

Пасош на име Додевски Гоце, нас. „Ајдучка Чеш-ма“ бр. 240, Куманово. (942)

Пасош на име Зенели Адил, ул. „Ј. Ј. Свештарот“ бр. 6, Скопје. (943)

Работна книшка на име Потурак Сафет, с. Лажани, Прилеп. (944)

Тековна сметка бр. 060001612.34 и чекови од бр. 00377741 до 00377745 и бр. 00358313, 00358316, 00358317 и 00303384 на име Абазы К. Зубер, ул. „И. Л. Рибар“ 100, Гостивар. (945)

Пасош бр. 0312977 издаден од УВР Прилеп на име Тодовска Благица, ул. „Јоска Јорданоски“ 234, При-леп. (946)

Пасош на име Бекири Дехран, ул. „А. Ранковиќ“ 11, Куманово. (947)

Пасош бр. 174176 на име Мехмеди Теки, ул. „ЈНА“ бр. 371, Гостивар. (949)

Пасош на име Алили Ашим, „Фазанерија“ 2-62 Го-стивар. (950)

Пасош бр. 020177 на име Нурединовски Блерим, Дебар. (844а)

Пасош бр. 052826 издаден од ОВР Дебар на име Емин Камил с. Коцаџик, Дебар. (843)

Пасош бр. 093249 на име Нуредини Хабибе с. Де-бреше, Гостивар. (844)

Пасош бр. 003619 издаден од УВР Тетово на име Адили Шаип с. М. Речица, Тетово. (845)

Пасош на име Даштески Александар ул. „И. Милу-тиновиќ“ 18 Куманово. (846)

Чекови од бр. 09358830 до 09358831 од тековна сметка бр. 25936-24 на име Димитриовски Воислав, Скопје. (847)

Пасош бр. 401943 на име Минири Рами с. Добридол, Гостивар. (848)

Пасош бр. 0251103 на име Адеми Менсур с. Г. Ба-њица, Гостивар. (849)

Пасош бр. 0838882 издаден од УВР Прилеп на име Талеска Рада ул. „Круме Волнароски“ бр. 138, Прилеп. (850)

Пасош на име Љутфији Исмаил с. Отља, Куманово. (851)

Пасош бр. 51955 издаден од ОВР Струга на име Адемоски Агим с. Октиси, Струга. (852)

Пасош на име Мефаилов Илми ул. „Титово Ужице“ бр. 34-А, Битола. (853)

Пасош бр. 0581129 на име Костурски Владимир ул. „Партизанска“ бр. 47/27, Битола. (854)

Пасош бр. 007933 на име Стоилов Стојан нас. Ори-зари, Кочани. (855)

Пасош бр. 08630 издаден од ОВР Струга на име Мерко Аџем с. Радолишта, Струга. (856)

Возачка дозвола на име Ибраими Лири с. Калишта, Струга. (857)

Пасош бр. 0381884 на име Гушков Благој ул. „Роза Петрова“ бр. 91, Кочани. (858)

Чекови 08-9515166-9515173 од тековна сметка 28236-47 на име Галевска Нала, Скопје. (859)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал „НОЕЛ“ – Гевгелија

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-ето, согласно Законот за трансформација на претприја-тијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-наат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 3 во време од 07 до 14 часот. (306)

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „ХАР-ТИЈА“ КОЧАНИ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-нија за трансформација на претпријатијата со опште-ствен капитал на седницата одржана на 15.01.1996 го-дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-тието, согласно Законот за трансформација на прет-пријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на претпријатието на лицата кои ќе го превземат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „29 Ноември“ бр. 36 Кочани во време од 6,30 до 14,30 часот. (307)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ТИПО“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-нија за трансформација на претпријатијата со опште-ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-дина донесе Одлука за трансформација на претприја-тијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-маат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Босна и Херцего-вина“ бб. – во време од 10 до 14 часот. (314)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ЦЕН-ТРОПРОМЕТ“ – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-нија за трансформација на претпријатијата со опште-ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-тието, согласно Законот за трансформација на прет-пријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Трајко Николоски бр. 5.

(315)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „БИЛЈАНА“ - Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Железничка бб. - Охрид, во време од 8 до 14 часот.

(316)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Агроплод“ - Ресен

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање интерни акции заради прибирање дополнителен капитал во комбинација со модел пренесување на остатокот од општествениот капитал на АРМТ-ПОК.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „29 Ноември“ бр. 6 Ресен во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГП „Гранит“ - Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на

претпријатието, кое се наоѓа на ул. Димитрије Чуповски бр. 8 Скопје во време од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Треска-Тргомебел“ ДОО Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мариовска“ бб во време од 7,30 часот до 14,30 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Агрокомбинат „Македонија“ - Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Партизанска бр. 18 Скопје во време од 9 до 14 часот.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на пораст на трошоците на живот за месец јануари 1996 година во однос на месец декември 1995 година изнесува 0,5%, а планираната 0,65%.

2. Исплатата на платите за месец јануари 1996 година во однос на месец декември 1995 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер за труд и социјална политика,

Илјаз Сабриу, с.р.

СОДРЖИНА

155. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство	189	181. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Куманово	198
156. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството	192	182. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Пробиштип	198
157. Одлука за помилување на осудени лица	192	183. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Пехчево	198
158. Одлука за именување шеф на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	193	184. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Берово	198
159. Одлука за именување секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	193	185. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Тетово	199
160. Одлука за именување советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста	193	186. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Тетово	199
161. Одлука за именување советник на Претседателот на Република Македонија за надворешно-политички прашања и односи со странство	193	187. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Републичкиот завод за здравствена заштита Скопје	199
162. Одлука за именување секретар на Советот за безбедност	193	188. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Штип	199
163. Одлука за именување советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	194	189. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Кочани	200
164. Одлука за именување секретар на Комисијата за претставки и жалби	194	190. Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи	200
165. Одлука за именување секретар на Комисијата за помилување	194	191. Листи на карантински и економски штетни растителни болести и штетници	201
166. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Македонската филхармонија – Скопје, за именување работоводен орган	194	192. Одлука за изменување на Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	205
167. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Скопје	194	193. Одлука за изменување на Одлуката за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во I-то тримесечје од 1996 година	205
168. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Ресен	195	194. Одлука за спроведување на меѓубанкарски пазар на пари со посредство на Народна банка на Република Македонија	205
169. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Крушево	195	195. Одлука за спроведување аукција на денарски депозити	206
170. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Радовиш	195	196. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките и штедилниците	207
171. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом – Неготино	195	197. Одлука за спроведување на аукција на بلاгајнички записи на Народна банка на Република Македонија и аукција на државни хартии од вредност	207
172. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствената станица „Железара“ – Скопје	196	198. Одлука за дополнување на Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на дневната ликвидност	209
173. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Кавадарци	196	199. Одлука за дополнување на Одлуката за каматните стапки и стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија	209
174. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Гостивар	196	200. Одлука за условите и начинот на вршење на менувачки работи	209
175. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Титов Велес	196	201. Измена и дополнување на Упатството за секторизација на коминтентите на банките	211
176. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Медицинскиот центар – Струга	196	Објава за запишување во Регистарот на работодавачи на семенски материјал од градинарски култури	211
177. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за нефрологија – Струга	197	Објава за стапката на порастот на трошоците на живот и платите за месец јануари 1996 година	219
178. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Специјалната детска болница – Охрид	197		
179. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО – Природно лекувалиште „Минерални бањи“ Негорци – Гевгелија	197		
180. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Заводот за здравствена заштита – Титов Велес	197		